



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 20 септември 2002
Скопје

Број 73

Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 30000000188798

1182.

Врз основа на член 538 став 7 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 31/2001, 50/2001, 6/2002 и 61/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА СМЕТКОВНИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ, ШТЕДИЛНИЦИТЕ И ДРУГИ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Уредбата за сметковниот план за банките, штедилниците и други финансиски организации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/95 и 46/99), во сметковниот план, кој е составен дел на Уредбата за сметковниот план за банките, штедилниците и други финансиски организации, класата: „3-Девизни средства и пласмани“, се менува и гласи:

„КЛАСА 3: ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА И ПЛАСМАНИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА

30 - ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

300 - Девизи - ефективни странски пари

301 - Чекови

302 - Домашни хартии од вредност во странска валута - пазарни хартии од вредност

303 - Странски хартии од вредност во странска валута - пазарни хартии од вредност

307 - Хартии од вредност во странска валута - инструмент за плаќање

31 - ДЕВИЗНИ ТЕКОВНИ И ПОСЕБНИ СМЕТКИ

310 - Девизни тековни сметки во странство

311 - Девизни тековни сметки во земјата

315 - Девизни ностро покриени акредитиви и гаранции

319 - Преодна девизна сметка

32 - КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА

320 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од нефинансиски правни лица

321 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од јавен сектор

325 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од банки и други финансиски организации

326 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од други комитенти

328 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од нерезиденти

33 - ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КОИ СЕ РАСПОЛОЖИВИ ЗА ПРОДАЖБА И ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА

330 - Домашни хартии од вредност во странска валута расположиви за продажба

331 - Странски хартии од вредност во странска валута расположиви за продажба

332 - Краткорочно орочени девизни средства во странство

334 - Краткорочни пласмани во странска валута кај меѓународни финансиски институции

335 - Краткорочно орочени девизни средства кај домашни банки

337 - Откупени краткорочни побарувања во девизи

34 - ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА

340 - Побарување по долгорочни кредити во странска валута од нефинансиски правни лица

341 - Побарување по долгорочни кредити во странска валута од јавен сектор

345 - Побарување по долгорочни кредити во странска валута од банки и други финансиски организации

346 - Побарување по долгорочни кредити во странска валута од други комитенти

348 - Побарување по долгорочни кредити во странска валута од нерезиденти

35 - ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСТАСУВАЊЕ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА

350 - Домашни хартии од вредност во странска валута кои се чуваат до достасување

351 - Странски хартии од вредност во странска валута кои се чуваат до достасување

352 - Долгорочно орочени девизни средства во странство

354 - Долгорочни пласмани во странска валута кај меѓународни финансиски институции

355 - Долгорочно орочени девизни средства кај домашни банки

357 - Откупени долгорочни побарувања во девизи

36 - ПОБАРУВАЊА ОД НАРОДНА БАНКА И ДЕЛОВИ НА БАНКАТА ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО

360 - Краткорочни побарувања во странска валута од Народна банка

361 - Краткорочни побарувања во странска валута од делови на банката во земјата

363 - Краткорочни побарувања во странска валута од делови на банката во странство

365 - Долгорочни побарувања во странска валута од Народна банка

368 - Долгорочни побарувања во странска валута од делови на банки во странство

38 - ПОБАРУВАЊА ПО РАБОТИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА ДРУГИ

381 - Побарувања по работи во странска валута во име и за сметка на јавен сектор

388 - Побарувања по работи во странска валута во име и за сметка на нерезиденти

39 - ПЛАСМАНИ ВО СУБОРДИНИРАНИ ДЕПОЗИТИ И ХИБРИДНИ КАПИТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ КАЈ НЕРЕЗИДЕНТИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА

391 - Пласмани во субординирани депозити во странска валута кај нерезиденти

392 - Пласмани во хибридни капитални инструменти во странска валута кај нерезиденти.“

Член 2

Класата: „7-Извори на деловни средства во девизи“ се менува и гласи:

„КЛАСА 7: ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА ВО СТРАНСКА ВАЛУТА

70 - ТЕКОВНИ СМЕТКИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА НА ДОМАШНИ БАНКИ И НЕРЕЗИДЕНТИ

700 - Тековни сметки на домашни банки во странска валута

701 - Тековни сметки на странски банки во странска валута

704 - Девизни лоро покриени акредитиви и гаранции

706 - Покритија по чекови и кредитни писма во странска валута

708 - Тековни сметки на нерезиденти во странска валута

71 - СМЕТКИ НА ПРАВНИ ЛИЦА ВО СТРАНСКА ВАЛУТА

710 - Тековни сметки на правни лица во странска валута

712 - Посебни тековни сметки на правни лица во странска валута

719 - Други средства на правни лица во странска валута.

72 - СМЕТКИ НА ДРУГИ КОРИСНИЦИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА

721 - Сметки на јавен сектор во странска валута

726 - Сметки на други комитенти во странска валута

727 - Сметки на население во странска валута

73 - ИЗДАДЕНИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ДЕПОЗИТИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА

731 - Издадени должнички хартии од вредност во странска валута

738 - Други краткорочни депозити и други обврски во странска валута

74 - КРАТКОРОЧНО ОРОЧЕНИ ДЕПОЗИТИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА

740 - Краткорочно орочени депозити во странска валута на нефинансиски правни лица

741 - Краткорочно орочени депозити во странска валута на јавен сектор

745 - Краткорочни депозити во странска валута на банки и други финансиски организации

746 - Краткорочно орочени депозити во странска валута на други комитенти

747 - Краткорочно орочени депозити во странска валута на население

748 - Краткорочно орочени депозити во странска валута на нерезиденти

75 - ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА

750 - Краткорочни кредити од Народна банка во странска валута

751 - Краткорочни кредити од домашни банки во странска валута

752 - Краткорочни кредити од странски банки и други финансиски институции во странска валута

754 - Краткорочни кредити од нерезиденти во странска валута

755 - Краткорочни обврски во странска валута спрема делови на банката во земјата

757 - Краткорочни обврски во странска валута спрема делови на банката во странство

758 - Обврски по краткорочни кредити од Народна банка во странска валута спрема меѓународни финансиски институции

759 - Преземени краткорочни обврски во девизи

76 - ДОЛГОРОЧНИ ОРОЧЕНИ ДЕПОЗИТИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА

760 - Долгорочно орочени депозити во странска валута на нефинансиски правни лица

761 - Долгорочно орочени депозити во странска валута на јавен сектор

765 - Долгорочно орочени депозити во странска валута на банки и други финансиски организации

766 - Долгорочно орочени депозити во странска валута на други комитенти

767 - Долгорочно орочени депозити во странска валута на население

768 - Долгорочно орочени депозити во странска валута на нерезиденти

77 - ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА

770 - Долгорочни кредити од Народна банка во странска валута

771 - Долгорочни кредити од домашни банки во странска валута

772 - Долгорочни кредити од странски банки и други финансиски институции во странска валута

774 - Долгорочни кредити од нерезиденти во странска валута

777 - Долгорочни обврски во странска валута спрема делови на банката во странство

778 - Обврски по долгорочни кредити од Народна банка во странска валута спрема меѓународни финансиски институции

779 - Преземени долгорочни обврски во девизи

78 - ОБВРСКИ ПО РАБОТИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА ДРУГИ

781 - Обврски по работи во странска валута во име и за сметка на јавен сектор

788 - Обврски по работи во странска валута во име и за сметка на нерезиденти

79 - ОБВРСКИ ПО СУБОРДИНИРАНИ ДЕПОЗИТИ И ХИБРИДНИ КАПИТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ СПРЕМА НЕРЕЗИДЕНТИ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА

791 - Обврски по субординирани депозити во странска валута спрема нерезиденти

792 - Обврски по хибридни капитални инструменти во странска валута спрема нерезиденти.“

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 15 октомври 2002 година.

Бр. 23-4763/1
17 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1183.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/95, 30/95, 43/95, 23/99 и 43/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 септември 2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКА ТРГОВСКА
МАРЖА ВО ТРГОВИЈАТА СО НАФТЕНИ
ДЕРИВАТИ

1. Во трговија со одделни нафтени деривати трговското друштво и трговецот поединец можат да пресметуваат највисока трговска маржа поодделно по деривати и тоа:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| а) Моторни бензини | ден/лит. |
| - МБ - 86 | до 3,20 |
| - МБ - 98 | до 3,20 |
| - БМБ - 95 | до 3,20 |
| б) Дизел гориво | ден/лит. |
| - Д - 1 | до 3,20 |
| - Д - 2 | до 3,20 |
| в) Масло за горење | ден/лит. |
| - екстра лесно (ЕЛ) | до 3,20 |
| г) Масло за горење (мазут) | до 0,40 ден/кг. |

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување највисока трговска маржа во трговијата со нафтени деривати ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/2002).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4869/1
17 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1184.

Врз основа на член 125 од Законот за заштита на децата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА НАЧИНОТ НА НАПЛАТА НА ИЗНОСОТ
ЗА "ДЕТСКА НЕДЕЛА" ВО ВРЕМЕТО ОД 7 ДО
13.10.2002 ГОДИНА**

I

За време на траењето на "Детска недела" се плаќа посебен износ:

1. На секој продаден влезен билет за театар, кино, уметничка изложба и други културни манифестации - 5,00 денари;
2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот сообраќај, освен на печатени работи - 2,00 денари;
3. На секој влезен билет на спортски натпревари и други спортски приредби - 5,00 денари;
4. На секој продаден возен билет во железничкиот и автобускиот (меѓународниот) сообраќај - 10,00 денари;
5. На секој продаден возен билет во авионскиот сообраќај - 50,00 денари, и
6. На секоја продадена грамофонска плоча, музички компакт диск и видеокасета - 10,00 денари.

Од плаќањето на износот од став 1, точка 1 на овој член, се исклучуваат изложбите, приредбите и другите културни манифестации организирани од страна на ученици и студенти во јавни установи.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4786/1
17 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1185.

Врз основа на член 36 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), а во врска со член 28 и 29 од Законот за домување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА,
ПРОДАЖБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНОВИТЕ ВО
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2002 ГОДИНА**

1. Со ова се врши дополнување на Програмата за изградба, продажба и одржување на станови во сопственост на Република Македонија за 2002 година.

2. Се дозволува продажба на станите доделени во закуп за службени потреби.

3. Цената на станите во зградата на ул. "Стале Попов" бр. 9 ќе ја утврди Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

4. Цената на станите доделени за службени потреби на вработените во Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи ќе ја утврди Јавното претпријатие, имајќи ги предвид условите определени во донесените Решенија кои ќе ги донесува во иднина Комисијата за станбени и иселенички прашања на Владата на Република Македонија.

5. Износот на средствата кои ќе се приберат целосно ќе се употребат за изградба на нови станбени објекти за потребите на вработените во министерствата и другите државни органи.

6. Предност при купувањето имаат лицата кои ги користат станите, а немаат во сопственост или на користење друг стан во Скопје.

7. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4890/2
17 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1186.

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 27.08.2002 година, Комисијата издава

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На Експорт Импорт Банка АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - седма емисија на 7.000 обични акции и 3.000 приоритетни кумулативни акции во вредност од 5.112.900 евра, односно во денарска противвредност по средниот курс на НБРМ на денот на издавање на одобрението во износ од 311.772.371 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање бр. 02-3198/2 од 26.07.2002 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-1572/5
27 август 2002 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Никола Груевски, с.р.

1187.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата од 27.08.2002 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЕМИСИЈА НА АКЦИИ

1. Се дава согласност на Тетекс-Кредитна Банка АД Скопје за продолжување на рокот за реализација на втората емисија на акции, одобрена со Решение на Комисијата за хартии од вредност број 07-1218/7-2001 од 29.01.2002 година, за три месеци, заклучно со 04.12.2002 година.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да го објави продолжувањето на рокот за реализацијата на втората емисија на акции во најмалку еден дневен весник во рок од три дена од денот на приемот на ова решение.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен најдоцна во рок од 15 дена по истекот на рокот од точка 1, да ја извести Комисијата за бројот на запишаните и платените хартии од вредност, односно за процентот за реализација на емисијата, согласно Правилникот за содржина на известувањето за запишани и платени хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 16/01).

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и истото ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-1655/2 Комисија за хартии од вредност
27 август 2002 година Претседател,
Скопје **Никола Груевски, с.р.**

1188.

Врз основа на член 104 став 2, член 106 и член 108 став 4 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/2000, 34/2001, 4/2002 и 37/2002), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 27.08.2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се издава одобрение за работа со долгорочни хартии од вредност на Дирекцијата за работа со хартии од вредност на Силекс Банка АД Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Васил Главинов" бр. 28/II.

2. Дирекцијата за работа со хартии од вредност на Силекс Банка АД Скопје ќе ги врши следниве работи:

- примање и извршување на налози од инвеститори-те што се однесуваат на купување и продажба на долгорочни хартии од вредност, во име и за сметка на клиентот;
- тргување со долгорочни хартии од вредност во свое име и за своја сметка;
- раководење со финансиски имот за сметка на клиенти (раководење со финансиски имот на клиентот);
- организирање, подготвување и откуп на новоиздадени долгорочни хартии од вредност;
- советување на клиентите при издавање и тргување со долгорочни хартии од вредност.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-1617/3 Комисија за хартии од вредност
27 август 2002 година Претседател,
Скопје **Никола Груевски, с.р.**

1189.

Врз основа на член 66 став 3 од Законот за преземање на акционерските друштва ("Службен весник на РМ" бр. 4/02 и 37/02), Комисијата за хартии од вредност од вредност на седницата одржана на 27.08.2002 година, го донесе следниот

П РА В И Л Н И К
ЗА ДЕТАЛНАТА СОДРЖИНА, НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ИЗВЕСТУВАЊАТА ЗА ДЕЛОВНИ НАСТАНИ КОИ БИ МОЖЕЛЕ ДА ИМААТ ЗНАЧИТЕЛНО ВЛИЈАНИЕ НА ЦЕНАТА НА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Со овој правилник поблиску се определува деталната содржина, начинот и роковите за објавување на известувањата за деловни настани кои би можеле да имаат значително влијание на цената на хартиите од вредност.

Член 2

(1) Акционерското друштво, издавач на хартии од вредност во смисла на член 2 од Законот за преземање на акционерските друштва, е обврзано веднаш да го објави секој правен или деловен настан поврзан со друштвото или неговите хартии од вредност што би можел да има значително влијание на цената на хартиите од вредност на тоа друштво.

(2) Акционерското друштво од став 1 на овој член, е обврзано веднаш да ја информира Комисијата за хартии од вредност за деловните настани од став 1 на овој член и кога со акциите на друштвото се тргува на некој од официјалните пазари на Берзата за долгорочни хартии од вредност.

Член 3

(1) Настани поврзани со друштвото или неговите хартии од вредност што би можеле да имаат значително влијание на цената на хартиите од вредност на тоа друштво се:

- свикнување на Собрание на акционери;
- одржување на Собрание на акционери;
- зголемување на основната главница на акционерското друштво;
- намалување на основната главница на акционерското друштво;
- значајни промени во структурата на изворите на финансирање на акционерското друштво;
- промена на условите под кои се издадени должничките хартии од вредност;
- неможност да се исполнат обврските по основ на издадени должнички хартии од вредност;
- значајни промени во структурата на средствата на друштвото;
- значајни инвестиции и дезинвестиции;
- значајни договори што ги склучило друштвото, а кои имаат влијание врз редовното работење на акционерското друштво;
- значајни промени во структурата на акционерскиот капитал;
- промени во Управниот одбор или Одборот на директори;
- промени во одборот за супервизија;
- промени во дејноста на работењето;
- значајни судски постапки, правни и административни процедури (отпочнати, донесени одлуки на различни нивоа, донесени конечни одлуки).

(2) Покрај деловните настани наведени во став 1 на овој член, акционерското друштво е должно да ја информира јавноста за други настани поврзани со неговото работење што би можеле да имаат значајно влијание на цената на хартиите од вредност или на способноста на друштвото да ги исполнува обврските кои произлегуваат од хартиите од вредност.

Член 4

Покрај настаните наведени во член 3 од овој правилник, Берзата за долгорочни хартии од вредност може да предвиди котираното друштво да објавува одредени дополнителни информации, доколку утврди дека тие би биле неопходни за да бидат инвеститорите соодветно информирани. Берзата исто така може да бара од котираното друштво да потврди односно одрекне одредени информации што ги добила од неофицијални извори, а кои се поврзани со работењето на друштвото или со неговите хартии од вредност и кои не произлегуваат од податоците што друштвото ги доставило до Берзата, но кои имале или би можеле да имаат значајно влијание на цената на хартиите од вредност.

Член 5

(1) Објавата на важниот деловен настан задолжително го содржи сите информации што им овозможуваат на инвеститорите во хартиите од вредност да ја проценат позицијата на акционерското друштво и да го проценат влијанието што деловниот настан го има цената на хартиите од вредност, а посебно следните информации:

- назив и седиште на друштвото;
- наслов на објавата;
- информација дека објавата се однесува на член 66 од Законот за преземање на акционерските друштва;
- времето кога се случил деловниот настан;
- прецизен опис на деловниот настан;
- во случај на свикнување собрание на акционери, податоци за времето и местото на одржување на собранието, условите за учество и остварување на правото на глас и дневниот ред;
- во случај на веќе одржано собрание на акционери, информации за донесените одлуки и за најавените позначајни активности;
- во случај на донесена Одлука од собрание на акционери за распределба на добивката, податоци за износот на дивидендите, датумот на стекнување на правото на дивиденда и датумот на исплата на дивидендата;
- во случај на издавање хартии од вредност од нова емисија, прецизен опис на правата и обврските што произлегуваат од тие хартии од вредност.

(2) Во случај на свикнување или одржување на годишно собрание на акционери, за точките од дневниот ред кои се однесуваат на усвојување на статутот или други општи акти на друштвото, наместо да се наведува содржината, доволно е да се наведе местото каде може да се добие текстот на тие акти.

Член 6

Друштвото е обврзано да го објави известувањето за важниот деловен настан веднаш откако се случил или во роковите за објавување на такви настани утврдени со други законски прописи во најмалку еден дневен весник што излегува на територијата на Република Македонија на македонски јазик и неговото кирилично писмо, како и на веб страната на Берзата за долгорочни хартии од вредност.

Член 7

Податоците за деловните настани што се објавуваат, друштвото е должно веднаш да ги достави до Комисијата за хартии од вредност и до Берзата, назначувајќи каде и кога се објавени.

Член 8

(1) Друштвото не смее да ги пренесува на трети лица информациите содржани во објавата пред нивното објавување.

(2) По исклучок од став (1) на овој член, друштвото може, согласно член 6 од овој правилник, да ги пренесе информациите содржани во објавата пред нивното објавување на овластените државни органи и на Берзата.

Друштвото може да ги пренесе информациите и на лицата кои се ангажирани како советници во истото или на лицата со кои преговара или соработува во извршувањето на деловната трансакција. При тоа, друштвото мора да ги предупреди лицата на кои ќе им ја пренесе таквата информација дека истата не е објавена и од таа причина има карактер на внатрешна информација.

Член 9

Друштвото, кое заради котирање на странски пазар на капитал, е обврзано да објави информации за неговото работење надвор од границите на Република Македонија, мора истовремено да ја објави целосната содржина на тие информации и во Република Македонија.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 03-1663/1 Комисија за хартии од вредност
27 август 2002 година Претседател,
Скопје **Никола Груевски, с.р.**

1190.

Уставниот суд на Република Македонија врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 12 септември 2002 година, донесе

О Д Л У К А

1. Се укинува членот 10 став 1 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Решение У. бр. 37/2002 од 26 јуни 2002 година, по иницијативата на Стамен Филипов од Скопје, Шпенд Деваја, адвокат од Скопје и Информативниот центар за граѓанско општество од Скопје, поведе постапка за оценување уставноста на одредбата означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот.

По донесувањето на означеното решение, иницијатива за оценување на уставноста на истата одредба од Законот поднесе и Цене Јакимовски од Скопје.

4. Судот на седницата утврди дека според членот 10 став 1 регрутот кој сака да служи воен рок согласно член 8 од овој закон (воен рок во Армијата без оружје или воен рок во цивилна служба), поднесува писмено барање до Министерството за одбрана во рок од 15 дена од денот на приемот на поканата за регрутација, во кое ги наведува причините и начинот на кој сака да го служи воениот рок.

5. Во однос на членот 10 од Законот за одбрана, Судот ги имаше предвид уставните одредби кои се однесуваат на еднаквоста на граѓаните, слободата на вероисповеста и слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, заштитните гаранции во однос на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, како и меѓународните документи, кои се составен дел на националниот правен поредок на Република Македонија, а се однесуваат на спорното прашање.

Согласно член 8 алинеја 1 од Уставот на Република Македонија, основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот претставуваат една од темелните вредности на кои почива уставниот поредок на државата.

Согласно членот 16 став 1 од Уставот на Република Македонија, се гарантира слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата.

Членот 19 став 1 од Уставот ја гарантира слободата на вероисповеста. Според ставот 2 од овој член, се гарантира слободно и јавно, поединечно или во заедница со други, изразување на верата.

Според член 54 став 1 од Уставот, слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот.

Според ставот 3 од овој член ограничувањето на слободите и правата не може да биде дискриминаторско по основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имотна или општествена положба.

Во ставот 4 е содржан посебен вид заштитна клаузула за одредени слободи и права - неможност таа категорија слободи и права да се ограничат ниту со Уставот. Ограничувањето на слободите и правата не може да се однесува на правото на живот, забраната на мачење, на нечовечно и понижувачко постапување и казнување, на правната одреденост на казните дела и казните, како и на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата и вероисповеста.

Членот 9 од Европската Конвенција за заштита на човековите права и основните слободи се однесува на слободата на мислење, совест и вера.

Според ставот 1, секој човек има право на слобода на мислење, совест и верата. Ова право ја вклучува слободата за промена на верата и убедувањето, како и слободата за изразување на својата вера или убедување, сам или заедно со други, јавно или приватно, преку богослужба, поука, проповеди, верски обреди и ритуали.

Според ставот 2, слободата за изразување на својата вера или на своите убедувања може да биде предмет само на оние ограничувања што се предвидени со закон и кои претставуваат мерки во интерес на јавната безбедност, поредокот, здравјето и моралот или заштитата на правата и слободите на други, неопходни во едно демократско општество.

Според членот 14 од Конвенцијата, уживањето на правата и слободите, признати со оваа конвенција, треба да се обезбеди без никаква дискриминација заснована врз пол, раса, боја на кожата, јазик, вера, политичко или кое и да е друго мислење, национално или социјално потекло, припадност на национално малцинство, материјална положба, потекло по раѓање или кој и да е друг статус.

Според член 18 од Универзалната Декларација за човековите права на Обединетите Нации, секој има право на слобода на мислата, совеста и религијата. Ова право ја вклучува и слободата - човекот да ја промени својата религија или убедување, како и слободата - човекот, индивидуално или во заедница со други луѓе, приватно или јавно, да ја манифестира својата религија или убедување, преку подучување, практикување, одржување служби или обреди.

Според член 18 од Меѓународниот пакт за граѓанските и политичките права на Обединетите Нации, секое лице има право на слобода на мислата, на совеста и на вероисповеста. Ова право ја подразбира слободата на исповедувањето и на примањето на вера или убедување по свое наоѓање, како и слободата таа вера или убедување да го манифестира поединечно или заедно со други, како јавно, така и приватно, преку култ, преку вршење на верски и ритуални обреди и преку веро-наука.

Никој не може да биде предмет на принуда, со која би му се нарушила слободата да има или да прифати вера или убедување по негово наоѓање.

Слободата на манифестирањето на верата или убедувањето може да биде предмет само на оние ограничувања што ги предвидува законот, а што се нужни заради заштита на јавната безбедност, на редот, на здрав-

јето или на моралот, или пак на основните слободи и права на други лица.

Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека не само Уставот на Република Македонија, туку и соодветните одредби од меѓународните документи ја третираат слободата на уверувањето, совеста и мислата, како право кое е природно и нераскинливо поврзано со човековото битие. Имено, мислата, совеста и уверувањето (вклучително и религиозното) спаѓаат во сферата на личното, интелектуално и филозофско поимање на светот кој го опкружува човекот. Тие се засноваат на сопствените сфаќања и убедувања на поединецот и како такви тие не може да бидат предмет на принуда или било каков вид притисок кои би довеле до нивно нарушување и ограничување. Оттука и правото обезбедува адекватни и соодветни правни механизми кои овозможуваат оваа слобода да биде гарантирана и заштитена.

Приговорот на совеста, претставува изведено, деривативно право кое произлегува од слободата на уверувањето, совеста и мислата. Тоа претставува средство (инструмент) кое овозможува носителот на ова право да избегне определени законски обврски, поради тоа што нивното исполнување е во конфликт со неговите/нејзините морални, религиозни, филозофски и хуманитарни убедувања. Во основа, ова право се јавува во сферата на одбраната на земјата каде определени лица и под строго определени услови може да побараат (а државата да им дозволи) да бидат изземени од граѓанската должност да служат воен рок. Сепак, тоа не значи дека овие лица се целосно исклучени/изземени од оваа обврска. Конфликтот на личните убедувања со граѓанските должности се манифестира во однос на носењето, користењето оружје. Затоа, државата обезбедува услови овие лица да го остварат своето право, но и својата обврска на одбрана на државата на начин кој нема да биде во колизија со нивните интимни убедувања.

Така, согласно член 8 од Законот, регрутот кој од верски или морални убедувања (приговор на совеста), не сака да служи воен рок во Армијата со оружје, може да служи воен рок во Армијата без оружје или да служи воен рок во цивилна служба.

Оспорениот член 10 од Законот, го уредува начинот (процедурата) низ кој треба ова право да се реализира, за да може носителот на ова право да го ужива.

Имено, регрутот кој сака да го служи воениот рок на еден од алтернативните начини треба да поднесе писмено барање до ресорното Министерство во рок од 15 дена од денот на приемот на поканата за регрутација. При тоа, во писменото барање потребно е да ги наведе причините и начинот на кој сака да го служи воениот рок.

Судот констатира дека во случајот се работи за процедура во која потенцијалните носители на ова право се должни да докажат дека служењето на воениот рок со оружје не е во согласност со нивните морални или верски убедувања и поради тоа нивната совест и лично уверување не им дозволува извршување на својата граѓанска должност со оружје. Од тие причини, тие се должни во соодветна постапка да го сторат неприфатливо служењето на воениот рок со оружје и да се изјаснат на кој начин (еден од предвидените) тие ќе го служат воениот рок. Впрочем, покрај обврската да го служи воениот рок на еден од алтернативните начини, на приговарамот на совеста мора да му биде признаен таков статус во соодветна управна постапка. Само овие два елементи (сфатени во кумулативна смисла) - обврската да се служи алтернативна служба и постапка за признавање на статусот приговарач на совеста, може да претставуваат прифатлив основ кој со висок степен на сигурност може да потврди дека само лицата кои одбиваат да служат воена обврска со оружје поради причини на совеста, може да бидат ослободени од оваа обврска.

Во Главата V од Законот е дефинирана воената обврска. Според членот 50 од Законот, лицето кое подлежи на воена обврска е воен обврзник. Во текот на траењето на воената обврска, воениот обврзник е:

- 1) регрут - за време на регрутната обврска
- 2) војник - за време на служењето на воениот рок, и
- 3) воен обврзник во резерва - по регулирањето на служењето на воениот рок.

Сите овие категории лица учествуваат во остварувањето на своето уставно право и обврска предвидени со членот 28 од Уставот - одбрана на државата. Сите овие лица, без оглед дали се работи за регрути, војници или воени обврзници во резерва имаат третман на воени обврзници и подлежат на правата и обврските предвидени со овој закон.

Имајќи ја предвид дикцијата на членот 10 од Законот, може да се заклучи дека правото на приговор на совеста го уживаат само регрутите, а не и другите категории воени обврзници. Законот се определил ова право (да поднесат приговор на совеста) да им го признае (како можност) само на една категорија воени обврзници - регрутите, без при тоа да води сметка за воени обврзници кои имаат статус на војници или на воени обврзници во резерва. Приговорот на совеста не може да зависи и да се доведува во корелација со статусот кој воениот обврзник го има. Приговорот на совеста е нераскинливо поврзан со мисловната сфера на човекот, поради што Судот оцени дека не е прифатливо истиот да се признае на една, а да не постои правен основ за негово остварување за друга категорија воени обврзници. Оттука, со предвиденото право на приговор на совеста само за регрутите, законодавецот пропуштил да утврди постапка која ќе овозможи остварување на ова право на сите кои се должни да учествуваат во извршувањето на воените обврски. Со тоа, законодавецот ги дискриминира овие категории лица (војници и воени обврзници во резерва) кои ја исполнуваат својата воена обврска и ги оневозможило да го остварат ова право додека трае нивната законска обврска да учествуваат во одбраната на државата.

Приговорот на совеста, всушност претставува надворешна манифестација на слободата на мислата, совеста и верата. Ова право, ја вклучува и слободата за промена на верата и уверувањето. Оттука, несомнено е дека слободата подразбира создавање, менување и укинување на одредени лични сфаќања, морални или религиозни убедувања. Тоа што во еден момент е прифатливо за човековата совест и убедувања, не значи дека е трајно и дека не може да претрпи соодветни модификации и промени со текот на времето. Ова особено што воената обврска е континуирана и се остварува во долг период од животот.

Законот ова право го предвидува само за регрутите, кои може да го остварат по пат на писмено барање адресирано до соодветна Комисија во рок од 15 дена од приемот на поканата за регрутација. Судот оцени дека овој рок е преклузивен и неговиот истек означува гаснење на правото да се реализира приговорот на совеста. Тоа значи дека доколку регрутот не поднесе писмено барање за признавање на неговото право на приговор на совеста во рок од 15 дена од приемот на поканата за регрутација, тој го губи ова право и понатаму воопшто не може да го користи. Исто така, Судот оцени дека ваквото законско решение ја дефинира слободата на совеста и уверувањето (изразена преку правото на приговор на совеста) како нешто непроменливо, од фактот што законот го врзува остварувањето на ова право со рок после кој истото не може да се оствари. Според Судот, тоа претставува ограничување на правото поради фактот што приговорот може да се поднесе само еднаш во животот. Со оглед на тоа што слободата на совеста подразбира и промена на уверувањето, произлегува дека за остварување на ова право и слобода не може да се пропишуваат рокови, односно истото да се

ограничува на начин што неговото остварување се врзува со рок после кој истото не може да се реализира. Врзувањето на овие слободи со временски рокови директно атакува врз суштината и значењето на овие слободи, како строго лични и нераскинливо поврзани со нивниот носител - поединецот. Причините за сомнението на Судот произлегуваат од временската неограниченост на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, која во себе ја опфаќа и слободата овие убедувања да се променат.

Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека оспорената одредба од членот 10 став 1 од Законот за одбрана не е во согласност со членовите 9, 16 став 1, 19 став 1 и 54 став 4 од Уставот на Република Македонија, како и со членовите 9 од Европската Конвенција за заштита на човековите права и основните слободи, членот 18 од Универзалната Декларација за човековите права и членот 18 од Меѓународниот пакт за граѓанските и политичките права.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од Претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 37/2002
12 септември 2002 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Тодор Цунов, с.р.

1191.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија, член 70 став 1 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92) на седницата одржана на 12 септември 2002 година, донесе

О Д Л У К А

1. Се укинува Одлуката за усвојување на Буџетот на општина Демир Хисар за 2002 година ("Службен гласник на општина Демир Хисар" бр. 11/2002).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија, по иницијатива на Николче Трајчески од Демир Хисар, со решение У. бр. 102/2002 од 10 јули 2002 година, поведе постапка за оценување законитоста на постапката за донесување на актот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со членот 62 став 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002).

4. Судот на седницата утврди дека според записникот од еднаесеттата седница на Советот на општина Демир Хисар одржана на 25 март 2002 година, на седницата присуствувале 11 непосредно избрани советници на Советот од вкупно 13 советници со верификувани мандати на општината Демир Хисар. По расправата за предложениот Буџет на општината Демир Хисар за 2002 година како трета точка од дневниот ред на седницата, се пристапило кон гласање и со шест гласа "за" и пет гласа "против" била донесена Одлуката за усвојување на Буџетот на општината за 2002 година.

Според членот 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), Советот, како орган на општината кој е составен од членови со мандат од четири години, има надлежност меѓу другото да донесува буџет на општината и годишна сметка на општината.

Согласно членот 62 од наведениот закон, во вршењето на работите од својата надлежност советот донесува прописи, и тоа: статут, програми, планови, одлуки и други прописи утврдени со закон.

Прописите се донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број членови на советот, доколку поинаку не е определено со овој или друг закон.

Прописите за чие извршување се потребни финансиски средства мораат да содржат и одредби со кои се утврдуваат изворите и висината на средствата за нивно извршување.

Имајќи ги предвид наведените законски одредби произлегува дека Одлуката за усвојување на Буџетот на општината Демир Хисар за 2002 се смета дека е донесена ако за неа гласале мнозинство од вкупниот број членови на советот.

Со оглед на тоа што за донесување на оспорената Одлука за усвојување на Буџетот на општината Демир Хисар за 2002 година, гласале само 6 советници од вкупно 13 советници со верификувани мандати на општината, а согласно законските одредби е потребно да гласаат најмалку 7 советници на Советот на општината, Судот оцени дека Буџетот не е донесен во согласност со Законот за локална самоуправа поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

5. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 102/2002
12 септември 2002 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Тодор Цунов**, с.р.

ИСПРАВКА

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за определување на организации и установи во кои ќе се служи воен рок во цивилна служба објавена во "Службен весник на Република Македонија" бр. 68/2002, направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИ ВО КОИ ЌЕ СЕ СЛУЖИ ВОЕН РОК ВО ЦИВИЛНА СЛУЖБА

Во член 1 алинеја 8, зборот "Медицински" треба да се замени со зборот "Клинички".

Бр. 23-3920/2
17 септември 2002 година
Скопје

Од Владата
на Република Македонија

Огласен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 728/02, од 30.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 014656, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ЦИМОС ЛЕАРНИЦА увоз-извоз Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. "15 Корпус" бр. 89.

Дејности: 20.40, 27.10, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14,

29.21, 29.22, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.56, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.61, 31.62, 34.10, 34.20, 34.30, 37.10, 37.20, 40.20, 40.30, 41.00, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 71.10, 71.21, 71.23, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.10/1, 73.10/2, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, меѓународна шпедиција, застапување и посредување во прометот на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони склади на странска стока.

Во правниот промет со трети лица Друштвото за производство, трговија и услуги ЦИМОС ЛЕАРНИЦА увоз-извоз Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. "15 Корпус" бр. 89, настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Управител е Горѓи Дербанов од Охрид, ул. "Боро Шаин" бр. 17а, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница на друштвото изнесува 3.000 евра или 182.850,00 денари во пари според средниот курс на Народна банка на Р. Македонија.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 728/02. (18316)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 836/2002, од 07.06.2002 година, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Акционерското друштво за производство и промет на одливци "КИД" ЛЕАРНИЦА - ОХРИД, Охрид, "15-ти Корпус" бр. 89.

Бришење на Дербанов Горѓи од извршен член на Одбор на директори и генерален директор и му престанува овластувањето за застапување.

Запишување на Николеска Благица, за извршен член на одбор на директори и генерален директор на друштвото, со овластувања согласно Статутот на друштвото.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 836/2002. (18358)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 526/02, од 04.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 03001505?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за трговија на големо и мало увоз-извоз Комерц ДОО Винаца, ул. "Илинденска" бб.

Со одлука за зголемување на основната главница од 14.05.2002 година основачите на друштвото го зголемуваат основачкиот влог на следниот начин: основачот Анакиев Спиро со досегашен влог од 342.302,00 денари или 5.566,00 евра и нов влог од обртни средства во износ од 374.500,00 денари или 6.089,00 евра, па него-

виот вкупен влог по извршеното зголемување изнесува 716.802,00 денари или 11.655,00 евра.

Основачот Анакиев Гоце вложува досегашен влог од 45.000,00 денари или 732,00 евра и нов влог од обртни средства во износ од 373.500,00 денари или 6.073,00 евра, па неговиот вкупен влог по извршеното зголемување изнесува 418.500,00 денари или 6.805,00 евра.

Вкупниот основачки влог по извршеното зголемување на Друштво за трговија на големо и мало увоз-извоз Комерц ДОО Винаца изнесува 1.135.302,00 денари или 18.460,00 евра.

Со одлука од истиот ден основачите на Друштвото за трговија на големо и мало увоз-извоз Комерц ДОО Винаца ја прошируваат дејноста на работа со следните дејности: 02.02, 05.02, 15.91, 15.92, 15.93, 15.96, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 26.21, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2 и 92.62.

Пречистен текст: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.11, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.45, 52.43, 52.46, 52.44, 52.47, 52.26, 51.21, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 51.23, 50.10, 50.30/1, 51.51, 50.40/1, 51.57, 45.25, 45.45, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 02.02, 05.02, 15.91, 15.92, 15.93, 15.96, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 26.21, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 92.62.

Со одлука од истиот ден основачите на Друштвото за трговија на големо и мало увоз-извоз Комерц ДОО Винаца вршат промена на лице за застапување.

Се разрешува Анакиев Спиро - управител - застапник на друштвото со неограничени овластувања. Се именува: Анакиев Гоце - управител - застапник на друштвото со неограничени овластувања.

Пречистен текст: Анакиев Гоце - управител - застапник на друштвото со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 526/02. (23442)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 641/2002, од 26.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009551?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство и услуги Оранжеви ДООЕЛ Винаца, ул. "Илинденска" бб.

Со одлука за зголемување на основната главница единствениот содружник на друштвото за производство и услуги Оранжеви ДООЕЛ Винаца ја зголемува основната главница на друштвото за износ од 13.440.000,00 денари со што вкупниот износ на главницата изнесува 41.533.545,00 денари.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 641/02. (23443)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 530/02, од 31.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 03002476?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар припојувањето и зголемувањето на основната главница на Друштвото за трговија и производство КОЛИД-ИНТЕРНАЦИОНАЛ увоз-извоз ДОО с. Колешино - Ново Село.

Се врши спојување со Трговското друштво за трговија Мурто ДООЕЛ увоз-извоз Муртино врз основа на план за статусна промена - спојување и решението на Основниот суд Штип П. Трег бр. 740/01 од 21.01.2002 година. Со спојувањето на друштвата се гаси Трговското друштво за трговија Мурто ДООЕЛ увоз-извоз Муртино и се врши универзален пренос на неговиот имот врз Друштвото за трговија и производство Колид - интернационал увоз-извоз Колешино, Ново Село. Основната главница на друштвото се зголемува и изнесува 77.640,00 евра или 4.870.360,00 во денарска против-

вредност. Уделите на содружниците ќе бидат еднакви и изнесуваат: содружникот Андонов Пављо Никола - удел во износ од 38.820,00 евра или 2.435.180,00 денари и содружникот Стојков Душко - удел во износ од 38.820,00 евра или 2.435.180,00 денари.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 530/02. (23444)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 419/02, од 27.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 03001866?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство, услуги и трговија ББ Билјана Балабанова и др. увоз-извоз ЈТД Штип, ул. "Страшо Пинџур" кула VI/44.

Основната главница на Друштвото за производство, услуги и трговија ББ Билјана Балабанова и др. увоз-извоз ЈТД Штип "Страшо Пинџур" кула VI/44, основачот Балабанов Јордан од Штип "Страшо Пинџур" кула VI/44, ја зголемува основната главница за износ од 332.926,00 или 5.462 евра со што основната главница изнесува 333.346,00 денари или 5.470 евра.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 419/02. (23445)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 4225/2002 од 29.08.2002 година, во регистарската влошка бр. 02020577?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија и услуги Ветеринарна станица НАПРЕДОК Елена и др. ДОО увоз-извоз Гевгелија, ул. „7-ми Ноември“ бр. 75.

Се брише: Џониќ Слободан - управител овластен за застапување без ограничување.

Се запишува: Кичуков Вили - управител овластен за застапување без ограничување.

Пречистениот текст гласи: Кичуков Вили - управител овластен за застапување без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4225/2002. (24507)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1533/2002 од 18.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045485?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги АЛЕКСАНДАР КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. „Маџари“ бр. 30/1-16, Скопје.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.16, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, ма-лограничен промет со соседните држави СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Васко Ваков од Скопје, ул. „Маџари“ бр. 30/1-16, единствен содружник и управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1533/2002. (12406)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1490/2002 од 01.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045442?-8-01-000, го запиша во трговскиот

тар основањето на Трговското друштво за производство, трговија и услуги АНРИ ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, с. Елшани.

Основање на ДООЕЛ, согласно ЗТД со акт од 20.05.2002 година.

Дејности: 50.20, 51.22, 51.31, 51.34, 52.21, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.16/1, 51.47, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.16, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.73, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 70.20, 70.31, малограничен промет, посредување и застапување во надворешниот промет со стоки и услуги, угостителски и туристички услуги, меѓународна шпедиција, отстапување на инвестициони работи на странско лице, меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од слободни царински продавници, реекспорт, продажба на странски стоки од консигнациони складови, продажба на стоки од посебни царински продавници.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 736/2002. (15991)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 737/2002 од 3.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 014665, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за угостителство, услуги, производство и трговија на големо и мало РУС ДООЕЛ увоз-извоз Битола, Битола, ул. “Коле Лачето“ бр. 11.

Се основа Друштво за угостителство, услуги, производство и трговија на големо и мало РУС ДООЕЛ увоз-извоз Битола, Битола, ул. “Коле Лачето“ бр. 11.

Основач на друштвото ќе биде Горан Димитровски ул. “Коле Лачето“ бр. 11, Битола.

Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува вкупен износ, сметано по среден курс на Народна банка на РМ и приложено според извештај на проценител.

Во внатрешнотрговскиот промет друштвото ќе ги извршува следните дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00.

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги извршува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационите складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведуваче на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет со трети лица ќе биде Билјана Димитровска од Битола, ул. “Коле Лачето“ бр. 11, управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 737/2002. (15992)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 741/2002 од 3.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 014669, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ПАН-ТАН ДООЕЛ увоз-извоз Битола, ул. “Ужичка република“ бр. 33, Битола.

Основач е Пандо Танев.

Основната главница е 2.600 евра или 158.600,00 денари во предмети, по извештај на овластен проценител.

Дејности: 19.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 25.12, 26.62, 26.66, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.40, 29.71, 29.72, 31.10, 31.30, 31.40, 31.62, 32.10, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/3, 50.40/4, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.21, 63.30, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.34, 71.40, 72.50, 72.60, 74.14, 74.70, 74.82, 74.84, 80.41, 80.42, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување на надворешнотрговскиот промет на стоки и услуги, меѓународен транспорт и меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складови, изведуваче на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во Република Македонија, малограничен промет и сл.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Пандо Танев - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 741/2002. (15993)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 591/2002 од 27.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 014519, го запиша во трговскиот регистар основањето и запишувањето на ТП на Трговецот поединец за трговија Мургоски Живко Коста “ГРОМИК“ Охрид ТП, Охрид, с. Велгошти.

Фирма и седиште: Трговец поединец за трговија Мургоски Живко Коста “ГРОМИК“ Охрид ТП, Охрид, с. Велгошти.

Основач е Мургоски Коста, с. Велгошти, Охрид.

Одговара за своите обврски лично со целиот свој имот.

Дејности: 52.61 трговија на мало преку пошта, 52.62 трговија на мало со стоки на тезги и пазари, 52.63 друга трговија на мало со стоки вон продавници.

Трговецот-поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полно овластување. Трговецот-поединец во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот со полна одговорност и лично.

Мургоски Коста - овластен потписник.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 591/2002. (15994)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 595/2002 од 27.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 014523, го запиша во трговскиот регистар основањето и запишувањето на ТП на Трговецот поединец за трговија Размоски Цветко Милан "МИРОН" Охрид ТП, ул. "Трајче Дојчиноски" бр. 9, Охрид.

Скратен назив: "МИРОН" Охрид Т.П.

Фирма и седиште: Трговец поединец за трговија Размоски Цветко Милан "МИРОН" Охрид ТП, ул. "Трајче Дојчиноски" бр. 9, Охрид.

Основач е Размоски Милан од Охрид, ул. "Трајче Дојчиноски" бр. 9.

Дејности: 52.61, 52.62, 52.63.

Трговецот-поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања, а за обврските одговара со целиот свој имот и лично.

Овластено лице е Размоски Милан.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 595/2002. (15995)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Срег. бр. 129/2002 од 31.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 2-809, го запиша во судскиот регистар основањето на задруга "АГРО-МИС" производствена, трговска и услужна задруга "АГРО-МИС" увоз-извоз с. Дуње, Прилеп.

Основање на Земјоделско, производствена, трговска и услужна задруга "АГРО-МИС" увоз-извоз с. Дуње, Прилеп.

Дејности: 01.1, 01.11, 01.12/2, 01.12/3, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 05.02, 14.11, 14.21, 14.12, 14.4, 15.11, 15.12, 15.20, 15.3, 15.31, 15.32, 15.5, 15.51, 15.52, 15.62, 15.71, 15.81, 15.82, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.9, 15.93, 15.96, 15.98/1, 15.96/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 19.30, 20.10, 20.30, 20.40, 21.12, 24.30, 26.40, 26.7, 36.11, 36.15, 45.31, 45.33, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 51.21, 51.23, 51.31, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/2, 51.53, 51.55, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 55.30, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 92.33, 92.62, 93.01, 93.02, 93.05.

Во правниот промет со трети лица задругата настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени со трети лица во правниот промет задругата одговара со сиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Кулески Митре, директор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 129/2002. (15996)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 677/2002 од 29.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 014605, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ЕУРО ЛИНИА ДООЕЛ увоз-извоз с. Ливада, Општина Делогожда.

Основање на Трговско друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ЕУРО ЛИНИА ДООЕЛ увоз-извоз с. Ливада, Општина Делогожда.

Основач е Лирим Нацак.

Управител е Лирим Нацак - управител без ограничување.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во прометот со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Дејности: 15.81, 18.21, 18.22, 18.23, 19.10, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.37, 51.42, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.4, 52.50, 52.62, 52.74, 55.11, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 71.10, 63.30, 71.21, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.70, 93.02, 93.05, 95.00.

Надворешно-трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, работи на посредување во надворешнотрговскиот промет, изведување градежни работи во странство, продажба на стоки од консигнациони складишта на странска стока.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 677/2002. (15997)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 713/02 од 29.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 014641, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија, производство и услуги на големо и мало АМБРА-ПРОМ Ивона и др. увоз-извоз ДОО Битола, Битола, ул. "Маршал Тито" бр. 46.

Дејности: 50.20, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.66, 51.70, 52.11, 51.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, реекспорт, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складишта на странски стоки, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и услуги, услуги за складирање на стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, агенциски услуги во транспортот и угостителски и туристички услуги.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 713/02. (15998)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 699/02 од 29.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 014627, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, услуги и превоз ШКИПОЊА ТРАВЕЛ увоз-извоз с. Франгово, Струга ДООЕЛ с. Франгово, Струга.

Основач и управител е Волнет Исмаили од с. Франгово со неограничени овластувања.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања, а за обврските одговара со целокупниот имот со полна одговорност.

Основна главница 152.200,00 ден., во основни средства.

Дејности: 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 63.11, 63.12, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52.

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги извршува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непременбени производи, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во РМ, услуги во меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, посредување и застапување во прометот со стоки и патници, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 699/02. (15999)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 247/2002 од 29.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02032412?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Друштвото за трговија РИЗЗ КОМПАНИ Аднан Ибраим ДООЕЛ Скопје, ул. "Места" бр. 29.

Се врши проширување на дејностите на друштвото со следните: 01.21, 01.22, 01.41, 01.41/2, 14.11, 14.21, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.91, 15.93, 17.11, 17.16, 17.23, 17.30, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.72, 19.20, 19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 22.11, 22.12, 22.14, 22.33, 24.51, 25.22, 26.11, 26.12, 26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.64, 26.70, 36.11, 36.13, 36.14, 36.15, 36.62, 41.00, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.27, 52.31, 52.50, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.30, 55.40, 60.22, 60.23, 65.12/2, 65.12/3, 70.31, 70.32, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.40, 74.60, 74.81, 80.41, 80.42, 85.11, 85.11/1, 85.11/2, 85.13, 85.14, 85.14/1.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 247/2002. (16381)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3023/2002 од 30.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02025221?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште и конверзијата на Трговското друштво ПРЕСТИЖ ЛУКС-Светлана ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бул. "Климент Охридски" бр. 29/1.

Седиштето на друштвото е на бул. "Климент Охридски" бр. 29/1.

Основачки влог на Светлана Ралевска од 2.500 евра во денарска противвредност од 155.000,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3023/2002. (16382)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3089/2002 од 07.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 02006993?-3-01-000, ја запиша во

трговскиот регистар промената на седиште и конверзијата на основната главница на Друштвото за трговија, услуги и инженеринг МАСЕДОРО 96 Благој Кекенов и други ДОО увоз-извоз Скопје, бул. "Војводина" бр. 4 во Друштво за трговија, услуги и инженеринг МАСЕДОРО 96 Благој Кекенов и други ДОО увоз-извоз Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 151/38.

Новото седиште е на бул. "Партизански одреди" бр. 151/38, Скопје.

Извршена е конверзија на основната главница од ДЕМ во ЕУР.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3089/2002. (16383)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3272/2002 од 20.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 02005171?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за спортска трговија МЕГА СПОРТ Љубомир ДООЕЛ Скопје, кеј "13 Ноември" бб, Скопје.

Се врши промена на управител.

Се брише Герасимовски Љубомир-управител. Се запишува Герасимовска Лиљана-управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3272/2002. (16384)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2945/2002 од 30.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 02007359?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар конверзијата на основната главница и проширувањето на дејност на Друштвото за трговија на големо, маркетинг, технички и деловни услуги "А-ТКМ" Александар и Тодор ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Димитар Пандилов" бр. 13.

Извршена е конверзија на основната главница од ДЕМ во ЕУР.

Дејности со кои се врши проширување во внатрешнотрговскиот промет: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 24.20, 24.30, 24.51, 24.66, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.40, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.82/2, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.12, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2945/2002. (16385)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2285/2002 од 31.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 02005306?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, трговија и услуги РАМНЕ-ИНЖИНИРИНГ Јулија ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Лондонска" бр. 19, ТЦ Тафталице, Скопје.

Се брише Таневска Билјана-управител без ограничување.

Се запишува Верица Трпковска-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2285/2002. (16386)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2670/2002 од 19.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02040083?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, промет и услуги ЈОВЕКС ДОО Скопје, ул. "Црниче" бр. 13, Скопје.

Се брише Иван Јовевски, а се запишува Тодор Јовевски, управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2670/2002. (16387)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3009/2002 од 21.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 3-02000290?-000-01, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и управител на Друштвото за трговија на големо и мало ПЕРМАК КО Акбар и др. експорт-импорт ДОО ул. "Илинденска" бр. 138, Скопје.

Новиот назив на друштвото е: Друштво за трговија на големо и мало ПЕРМАК КО експорт-импорт ДОО Скопје, ул. "Илинденска" бр. 138, Скопје, со скратен назив Т.Д ПЕРМАК ДОО Скопје.

Се брише досегашниот управител Акбар Јамали, а се запишува новиот управител Горан Јовановски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3009/2002. (16388)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3038/2002 од 17.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 02019625?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив на Трговското друштво за трговија и услуги СЕНС Сергеј и Владимир ДОО експорт-импорт ул. "Палмиро Тољати" бр. 76-А/1-1, Скопје.

Се врши промена на називот и седиштето, па во иднина ќе гласи: САНОС-БУС ДОЛ трговско друштво за трговија и услуги експорт-импорт Скопје, ул. "Востаничка" бр. 73.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3038/2002. (16389)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1772/2002 од 12.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 0200324?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за угостителство, трговија и информатика БОН-ДЕКС Дејана и Душан ДОО извоз-увоз Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 27-а, локал 1, Скопје.

Се брише Петровиќ Душан-управител, а се запишува Спасовски Тони-управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1772/2002. (16390)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2951/2002 од 21.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 02033704?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, истапувањето на содружник, преносот на удел по пат на наследство, конверзијата и промената на управител на Трговското друштво за внатрешен и надворешен промет КОНРАД Љубица и др. ДОО Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 26 во Друштво за внатрешен и надворешен промет КОНРАД ДОО Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 26.

Новиот назив на фирмата гласи: Друштво за внатрешен и надворешен промет КОНРАД ДОО Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 26.

Истапува содружникот Љубица Марковска и се врши пренос на уделот по пат на наследство.

Извршена е конверзија на основната главница од ДЕМ во ЕУР.

Се врши промена на управител.

Се брише Марковска Љубица-управител, а се запишува Марковски Нестор-управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2951/2002. (16391)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2780/2002 од 14.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 02008951?-8-06-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за патен и друмски сообраќај, транспортни услуги и трговија БАЛКАН-ТОУРС Черкез ДООЕЛ експорт-импорт с. Ростуше.

Се брише Черкез Мехмеди-управител без ограничување.

Се запишува Мехмеди Мухамед-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2780/2002. (16392)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3324/2002 од 28.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 02035548?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, трговија и услуги КАПО ДОО увоз-извоз, Скопје, ул. "Московска" бр. 7, локал 13.

Во Друштвото за производство, трговија и услуги КАПО ДОО увоз-извоз, Скопје, ул. "Московска" бр. 7, локал 13 се разрешува досегашниот управител Радмила Великова-управител со неограничени овластувања.

За нов управител на друштвото се именува и запишува лицето Гуро Поповиќ-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3324/2002. (16393)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2496/2002 од 13.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 02023281?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија, транспорт и услуги ГЛОБАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ФОР МАЦЕДОНИЈА ВЕХИЦЛЕС Глобал Девелопмент Фоур Скопје, ул. "Ленинова" бр. 17/5 а.

Се брише досегашниот управител Иан Кларк, а се запишува новиот управител Кит Робертс.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2496/2002. (16394)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2497/2002 од 09.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 02025626?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија, транспорт и услуги ГЛОБАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ФОР МАЦЕДОНИЈА МАИНТЕНАНЦЕ Глобал Девелопмент Фоур ДООЕЛ Скопје, ул. "Ленинова" бр. 17/5 а.

Се брише Иан Кларк со неограничени овластувања. Се запишува Кит Робертс со ограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2497/2002. (16395)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2861/2002 од 17.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 02004324?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар конверзијата, проширувањето на дејност и промената на управител на Друштвото за услуги и трговија ИСКРА 95 Загорка ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Методија Митевски" бр. 12/1-1.

Извршена е конверзија на основната главница од ДЕМ во ЕУР.

Се врши проширување на дејноста во внатрешнотрговскиот промет со: 80.42.

Се врши промена на управител.

Се брише Срѓан Станковиќ-управител со неограничени овластувања.

Се запишува Димовска Соња-управител со ограничени овластувања.

Без претходна одлука, одобрение од единствениот содружник, управител не може: да склучува договори и да презема дејствија во правниот промет со трети лица, да потпишува меници, банкарски чекови и други видови хартии од вредност со кои се создаваат обврски за друштвото, самостојно да потпишува било каква писмена документација, да располага со основни средства на друштвото, да располага со парични средства во износ од 5.000,00 денари, да одлучува за финансиско, инвестиционо и персонално планирање и работење, да издава генерални полномошна.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2861/2002. (16396)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2931/2002 од 21.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 02014767?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма на Друштвото за производство и трговија на големо и мало СОНА-М ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија, ул. "Браќа Миладиновци" бб.

Фирмата се менува и ќе гласи: Друштво за производство и трговија на големо и мало СОНА-М ДОО експорт-импорт Гевгелија, ул. "Браќа Миладиновци" бб.

На ден 12.04.2002 година пристапила Мирјана Николовска.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2931/2002. (16398)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2923/2002 од 15.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 02039876?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, услуги и трговија ЕМПА СЕРВИС ДОО увоз-извоз Неготино, ул. "Душан Јурков" бр. 20.

Се брише Ристова Тања, а се запишува Арсов Александар-управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2923/2002. (16399)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 369/2002 од 10.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009935?-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за превоз, трговија и услуги СИТИ ЕКСПРЕС ДОО, Штип, ул. „Цвета Јованова“ бр.5.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 14.11, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 21.25, 22.22, 22.23, 22.25, 24.52, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.16, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1,

55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 92.34, 93.02, 93.05, 22.14, 21.21, 21.23, 21.24, 28.63, 92.62, 14.12, 14.21, 14.22, 45.11, 45.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција и меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки на консигнациони складишта и реекспорт.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. Друштвото одговара со сиот свој имот.

Основачи: Тони Паризов, Оливер Крстевски, Даниел Манов, Емил Јованов, Горан Митров, Мијалче Штерјов, Зоран Николов и Горан Берков, сите од Штип.

Тони Паризов - управител без ограничување.
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 369/2002. (15568)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 337/2002 од 11.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009903?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги, угостителство, промет на големо и мало НИ-КИ ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш.

Единствен содружник: Андонов Никола од Радовиш, ул. „Илинденска“ бр. 41, основам друштво со ограничена одговорност основано од едно лице (ДООЕЛ).

Дејности: 15.11, 12, 13, 32, 33, 51, 52, 81/1, 81/2, 82/1, 82/2, 86, 93, 94, 98/1, 98/2, 51.17, 21, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 52.11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 62, 63, 55.11, 12, 30/1, 30/2, 40, 51, 52, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги за странски лица и фирми, работи на увоз-извоз на стоки и услуги во малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, реекспорт.

Друштвото ќе работи како друштво со ограничена одговорност основано од едно лице и во правниот промет со трети лица и друштва ќе настапува во свое име и за своја сметка.

За управител се именува Никола Андонов од Радовиш со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет, а кој што е воедно и застапник на друштвото.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 337/2002. (15569)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 101/2002 од 20.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009669?-7-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Јавното претпријатие за стопанисување со геотермална енергија Аква-терм п.о. Муртино с. Банско - Муртино.

Основач: Совет на Општина Муртино со Одлука бр. 07-09/1 од 15.01.2002 година, основна главница на претпријатието е 30.000 денари.

Дејности: 40.30, 41.00, 01.41/1, 01.42/2, 45.33.

Во правниот промет претпријатието истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сиот свој имот и средства - потполна одговорност.

Директор со неограничени овластувања е лицето Стојан Мицевски од с. Банско бр. 12, Општина Муртино, Струмица.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 101/2002. (15570)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 111/2002 од 18.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009679?-8-01-000, го запиша во трговски-

от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство на слатки, трговија и услуги БТ 2002 ДООЕЛ увоз-извоз Свети Николе, ул. „Сутјеска“ бр. 81.

Единствен содружник: Живкова Емилија од Свети Николе.

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.30, 20.40, 20.51, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 18.22, 18.23, 25.22, 25.24, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.53, 51.55, 51.57, 52.11, 52.12, 52.22, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 50.20, 50.50, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 63.21, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународна шпедиција, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија и Грција. Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка а одговара со сите свои средства.

Живкова Емилија - управител и застапник со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 111/2002. (15571)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 391/2002 од 15.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009957?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, угостителство, трговија и услуги увоз-извоз ФАНИ-СКОПСКО ПИВО-ЕКСРТА ДООЕЛ, Струмица, ул. „Гоце Делчев“ бб.

Единствен содружник е Костадинова Фанче од Струмица.

Седиште: ул. „Гоце Делчев“ бб Струмица. Управител: Костадинова Фанче од Струмица со неограничени овластувања при застапувањето на друштвото.

Одговорност: Друштвото одговара со целиот свој имот.

Дејности: 20.10/1, 50.10, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 71.10, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните држави, меѓународен транспорт на стоки и патници, консигнациони работи, меѓународна шпедиција, реекспорт и посредување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 391/2002. (15572)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 389/2002 од 15.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009955?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги А 4 ДОО, Штип, ул. „Генерал Михајло Апостолски“ бр.1.

Содружници се Дејан Танчевски од Штип со стан на ул. „Енгелсова“ бр. 6/39 и Весна Јованова од Штип ул. „Страшо Пинџур“ бр. 6/40.

Седиште: Штип, ул. „Генерал Михајло Апостолски“ бр. 1.

Дејности: 15.72, 15.89, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 21.12, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42,

52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет одговара со сиот свој имот.

Весна Јованова - управител и застапник во надворешнотрговскиот промет, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 389/2002. (15573)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАГАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Прилеп, со решението Рег. Згф. бр. 31/2002 од 02.09.2002 година, во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации, каде со правосилно решение на Основниот суд во Прилеп Рег. Згф. бр. 4/98 од 30.10.1998 година е запишано основањето на Здружението на граѓани за информации, обука и одржлив развој ОРТ-Прилеп, го запиша престанокот на својството на Марија Илиоска-Кедиоска од Прилеп, на извршен директор на здружението и на едно од овластените лица за негово застапување и претставување, почнувајќи од 01.07.2002 година натаму, со констатација дека Биљана Стеваноска од Прилеп, директор на програма на здружението за информации, обука и одржлив развој ОРТ-Прилеп и понатаму е овластена за застапување и претставување на истото.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 31/2002. (23905)

Основниот суд во Прилеп, со решението Рег. Згф. бр. 20/2002 од 21.07.2002 година, кое стана правосилно на 21.08.2002 година, го утврди престанокот на Самостојното независно, невладино и непартиско здружение на граѓани НЕТИЦ-Прилеп, чие основање е запишано во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации, со правосилно решение на Основниот суд во Прилеп Рег. Згф. бр. 2/2000 од 18.01.2000 година и одлучи истото да се брише од судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации, согласно член 52 став 1 алинеја 1 и став 3 од Законот за здруженијата на граѓани и фондации.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 20/2002. (23906)

Основниот суд во Делчево, со решението Рег. Згф. бр. 6/2002 во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението со име: Здружение на граѓани “Нов живот”-Делчево.

Основните цели и задачи на здружението се: вршење на дејности и активности со цел подобрување на животот и здравствената состојба на стари и изнемоштени лица кои живеат сами преку посета на стари и изнемоштени лица, нивен лекарски преглед еднаш годишно, посета на медицинска сестра за интервенција, набавка на лекови и други медицински помагала, пружање на физикална и психотерапија, како и пружање на друга примарна медицинска помош.

Седиштето на здружението е на ул. “Солунска“ бр. 22 во Делчево.

Лице овластено за застапување на Здружението е Милица Зарева од с. Звезгор.

Од Основниот суд во Делчево, Рег. Згф. бр. 6/2002. (23907)

Основниот суд во Куманово со решението, Зг. бр. 29/2002 од 19.06.2002 година, утврдува престанок на Здружението на граѓани “Шаховски клуб“ Куманово,

со седиште на ул. "III МУБ" бб, запишано во регистарот што се води при овој суд под Рег. бр. 9, а врз основа на решение Зг. бр. 9/98, и истото се брише од регистарот на здруженија на граѓани и фондации.

Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 29/2000.
(23368)

Основниот суд во Куманово со решението, Зг. бр. 30/2002 од 19.06.2002 година, го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Куманово Здружението на граѓани "ШПРЕСА" со седиште во с. Липково, Куманово.

Основните цели и задачи како и начини и облици на дејствување на здружението на граѓани "ШПРЕСА" со седиште во с. Липково, Куманово се насочени кон јакнење на менталното, емоционалното и физичкото здравје на децата од училишна и предучилишна возраст, јакнење на семејните врски, унапредување на животната средина и подобрување на животните услови, поттикнување на почитта, довербата и комуникацијата меѓу децата од сите националности, воспитување на децата со цел да се помогне во развојот на граѓанското општество и демократијата во Република Македонија, организирање на детски манифестации и прослави, учествување и придонесување во работата на стручни, научни трудови и други списанија од редовите на своите членови и други стручни и научни работи за деца од училишна и предучилишна возраст со помош на донации и спонзорства, помагање на децата за организирање на своето слободно време, ангажирање на децата во насока на искористување на нивната креативност, како што се активноста од областа на ликовната и музичката уметност, како и советување на млади мајки за воспитување и згрижување на децата.

Здружението на граѓани "ШПРЕСА" има седиште во с. Липково, Куманово.

Здружението на граѓани "ШПРЕСА" со седиште во с. Липково, Куманово, се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во регистарот, 19.06.2002 година.

Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 30/2002.
(23369)

Основниот суд во Куманово, со решението Зг. бр. 18/2002 од 24.06.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Куманово под Рег. бр. 240 го запиша Здружението на граѓани Центар на млади "Еволуција" Куманово, со седиште во Куманово, на ул. "Октомвриска Револуција" бр. 9/9, со скратен назив "ЦМЕК"

Основните цели и задачи како и начини и облици на дејствување на здружението на граѓани се насочени кон промоција и почитување на човековите права, како фундаментален услов за изградба на демократско и граѓанско општество, соработка во регионот и пошироко, промоција и унапредување на толеранцијата, мирот, разбирањето, соработка и мирно решавање на конфликтите претежно од етнички карактер, учество во изградба на општествени вредности кои ќе придонесат за побрза интеграција на РМ во Европската Унија, активна соработка со владини и невладини институции од РМ и пошироко со цел имплементација на идејата на толеранција и почитување на културните и општествените разлики меѓу луѓето и општествените групи, унапредување на меѓуетничките односи во РМ, заложба за искоренување на сите форми на дискриминација врз основа на национална, верска, политичка и друга основа, едукација на младите од областа на мирот, демократијата, граѓанското општество, човековите и малцинските права, учество на концерти, изложби, семинари, конференции и друго, заложба за слобода во информирањето и слободен проток на информации, промовира-

ње на младите и нивните желби и потреби како и придонес во нивниот психички и интелектуален развој како граѓани и членови на нивните локални и национални заедници, да развива кај своите членови позитивни човечки особини, љубов кон природата и заштита и унапредување на животната средина, заложба за искористување на општествено девијантни појави меѓу младите како и поттикнување на интерес кај своите членови кон тековите на науката, техниката, културата, уметноста, музиката, спортот и други области од сферата на културното живеење.

Здружението на граѓани-Центар на млади "Еволуција" Куманово има седиште во Куманово на ул. "Октомвриска Револуција" бр. 9/9.

Здружението на граѓани Центар на млади "Еволуција" Куманово, со седиште во Куманово се здобива со својство на правно лице со денот на запишувањето во регистарот, 24.06.2002 година.

Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 18/2002.
(23370)

Основниот суд во Куманово, со решението Зг. бр. 23/2002 од 25.06.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 239, го запиша здружението на граѓани Карате клуб "Башкими 2002", со седиште во с. Черкези, Куманово.

Основните цели и задачи како и облици и начини на дејствување на здружението на граѓани Карате клуб "Башкими 2002", со седиште во с. Черкези, Куманово, се насочени кон омасовување на членството и создавање на една појака и потрајна асоцијација на младици и граѓани, љубители на каратето, омасовување на членството, развој на карате вештините како спорт и подмладување на членството, развивање и подигање на свеста и културата на најсовремено ниво, создавање на услови за давање на иницијативи за нови форми, методи и можности за унапредување на каратето во согласност со светските трендови, создавање на база на проширување на клубот како асоцијација на пошироко ниво, на повисок ранг, како во домашни така и во странски размери, создавање на можности за соработка со други асоцијации на ентузијастички од областа на оваа вештина како во земјата така и во странство, проширување и пропагирање и развој на каратето како спорт и други цели и задачи кои произлегуваат од тековното работење и реализирање на поставените задачи.

Здружението на граѓани Карате клуб "Башкими 2002" има седиште во с. Черкези, Куманово.

Здружението на граѓани карате клуб "Башкими 2002" со седиште во с. Черкези, Куманово, се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во регистарот, 25.06.2002 година.

Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 23/2002.
(23371)

Основниот суд во Прилеп, со решението Рег. Згф. бр. 25/2002 од 21.08.2002 година, во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации го запиша основањето на Здружението на граѓани Здружение на такси возачи "Антиена"-Прилеп.

Основните цели и задачи на здружението се: да ја организира работата на такси превоз на патници и стоки во друмскиот и копнениот сообраќај, да ги определува цените на превоз заради заеднички настап, да организира диспечерска служба, да организира заедничко и поединечно книговодство на членови, да се грижи за правилна примена на законските прописи од страна на неговите членови, да се грижи за успешно работење и да врши други работи во согласност со законот, статутот и другите акти.

Седиштето на здружението е во Прилеп, во населбата "Точила 2", во зграда Е1-5/5, а истото дејствува на територијата на општина Прилеп и пошироко.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е Влатко Димоски од Прилеп, со живеалиште во Прилеп, во населбата "Точила 2", во зграда Е1-5/5.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 25/2002.
(23432)

Со решението Згф. бр. 27/02 од 24.06.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип, под ред. бр. 27 за 2002 година се запишува:

-Еколошкото друштво СОНЦЕ-Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Браќа Миладинови" бб во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип и територијата на РМ.

Здружението е основано поради заштита на животната средина, како услов за зачувување на нејзината рамнотежа, а со тоа и нормализирање на нарушениот однос човек-природа, обезбедување на природното право на секој човек за здрава животна средина, обновување и унапредување на животната средина како услов за човекова егзистенција, залагање за рационално трошење на необновливите извори (суровини, енергија и потрошни добра), залагање за отстранување на сите промени што доведуваат до уништување на растителниот и животинскиот свет, загадување на реките и подземните води, уништување на шумите и загадување на почвата.

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 27/02.

(23433)

Со решението Згф. бр. 20/02 од 24.06.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Штип, под реден бр. 20 за 2002 година, се запишува:

-Боречки клуб ПЕОНИ-Пробиштип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Велко Влаховиќ" бб (во просториите на ЦОО "Никола Карев") во Пробиштип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Пробиштип и територијата на РМ.

Здружението е основано поради развој и унапредување на боречкиот спорт во Македонија, омасовување на боречкиот спорт преку зголемување и проширување на боречки секции во пионерска и младинска конкуренција, учествува во реализација на програмата на државната репрезентација во борење, остварување на меѓународна спортска соработка, учество на меѓународни спортски натпревари во борење.

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 20/02.

(23434)

Со решението Згф. бр. 26/02 од 27.06.2002 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип, под реден бр. 26 за 2002 година, се запишува:

-Шаховски клуб ХС Злетовица-2002, Пробиштип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Јаким Спиров" бр. 3 во Пробиштип, а ќе дејствува на територијата на општина Пробиштип и територијата на РМ.

Здружението е основано поради развој и унапредување на шаховската игра, донесување на програма за следење и развој на шаховската игра, организирање на натпревари и донесување на пропозиции и календар на натпревари, организирање на отворено шаховско првенство, учество во шаховскиот куп на Македонија и учество на пионерско, младинско и сениорско првенство на Македонија.

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 26/02.

(23435)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд Гостивар под Рег. бр. 26/2002, се

запишува здружението на граѓани "РЕНЕСАНСА"-с. Србиново, со седиште во с. Србиново, а го застапува неговиот претседател Хамзи Зендели.

Работата и активностите на здружението ќе се однесува на обезбедување минимум егзистенција на семејства и лица во тешка економска состојба и намалување на последиците предизвикани од економската, општествената и социјалната криза, преку евидентирање на таквите лица, собирање на прехранбени и други производи и нивно дистрибуирање до семејствата кои што имаат потреба, помош во финансирање на школувањето на децата од сиромашни семејства и организирање на манифестации од хуманитарен-демократски карактер.

Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 25/2002.

(23436)

Основниот суд во Прилеп, со решението Рег. Згф. бр. 30/2002 од 26.08.2002 година, во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации го запиша основањето на Здружението на граѓани со полно име Фудбалски клуб "Обршани" од село Обршани и скратено име ФК "Обршани" од село Обршани.

Основните цели и задачи на здружението се: конкретен придонес во развојот на спортот и физичката култура во општината Кривогаштани, преку активности на децата, младината, активните спортисти и масовната рекреација на широкото граѓанство со фудбал во рамките на клубот, придонес за развој, усовршување и унапредување на фудбалот во општината Кривогаштани, во сите категории и селекции, но пред се на пионери, младинци и сениори, обезбедување на доследна примена на правилата и прописите на фудбалската игра од страна на сите чинители на клубот, обезбедување на остварувањето на правата, обврските и одговорностите на сите конститутивни субјекти-членови на клубот, придонес во утврдувањето на статусот на фудбалерите, тренерите и спортските работници-членови на органи на клубот на аматерска основа, следење на состојбите и развојните концепции на фудбалскиот спорт и нивната практична примена спрема сопствените можности и потенцијали, контактено-консултативна соработка со органите и телата на Општинскиот фудбалски сојуз-Прилеп и Фудбалскиот сојуз на Македонија, во поширок контекст и другите фудбалски чинители, особено на планот на развојните можности и модуси за развој на фудбалот на подрачјето на дејствување и функционирање, изнаоѓање на решенија за создавање на основни и минимални материјални услови за егзистирање и функционирање на клубот од сопствени извори, извори во рамките на фудбалската организација и заедница, обезбедување на јавност, одговорност во работата како и целосно информирање за активностите и функционирањето на сите органи на клубот, натпреварувањето на фудбалската екипа и управата и други глобални цели и активности.

Седиштето на клубот е во село Обршани, а неговата дејност е на подрачјето на општина Кривогаштани и Општинскиот фудбалски сојуз-Прилеп.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е неговиот претседател Славе Горески од Прилеп, со живеалиште во Прилеп, на ул. "Трајко Гарџан" бр. 5/15.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 30/2002.

(23437)

Основниот суд во Прилеп, со решението Рег. згф. бр. 22/2002 од 08.07.2002 година, во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации го запиша основањето на Здружението на граѓани со полно име Центар за детска и младинска иницијатива "ВИДЕЛИНА"-Прилеп и скратено име ЦДМИ "ВИДЕЛИНА"-Прилеп.

Основните цели и задачи на здружението се: остварување разновидни активности со кои ќе се придонесе за развој и збогатување на демократските процеси во Република Македонија, како невладина и непрофитна организација, односно здружение на граѓани, изградба на отворено граѓанско општество, поддржување и обезбедување помош на демократските процеси со вклучување на децата и младината во нив, борба против злоупотребата на детето за политички и верски цели, чување и унапредување на здравјето, беспопштена активност за заштита на човековата средина и за создавање на висока свест за здраво живеење, унапредување на заштитата на семејството со цел создавање на поубаво детство, борба против сите детски болести, особено зависност од пушење, пиење и дрогирање, демократско образование на децата, младите и граѓаните со организирање на семинари, курсеви, програми и слично, заштита и промовирање на човековите права и слободи и набљудување на избори, обезбедување на подобри меѓунационални односи во Република Македонија, соработка со слични здруженија и асоцијации од цел свет, расправа за и влијание врз одлучувањето по документите и законските акти со кои се уредуваат положбата на детето во семејството и училиштето и проекти за хуманитарни акции.

Седиштето на здружението е во Прилеп, на ул. "Киро Крстески-Платник" бр. 28, а истото делува на територијата на Република Македонија.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е неговиот претседател Билјана Переска од Прилеп, со живеалиште на ул. "Киро Крстески-Платник" бр. 28.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 22/2002. (23438)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Рег. Згф. бр. 28/2002 од 20.08.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Тетово, под Рег. Згф. бр. 28/2002 се запишува Спортско риболовно здружение ШКУМБИМИ од Тетово.

Работата и активностите на здружението е здружување на членството поради организирано развивање на риболовните способности и развојот на риболовниот спорт, порибување на реки и езера, стриктно применување на забраните за риболов, унапредување на клубско риболовниот спорт, организирање на натпревари со други риболовни здруженија и сл.

Седиштето на здружението е во Тетово на ул. "Корушка" бр. 14, а истото ќе делува на подрачјето на општина Тетово и пошироко.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 28/2002. (23574)

Основниот суд во Крива Паланка, со решението Зг. бр. 3/2002 од 27.06.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Крива Паланка го запиша здружението под име: Здружение на печуркари "БУКОВКА" од с. Петралица, под рег. бр. 3/2002.

Цели на здружението се: стручно усовршување и образование на своето членство од областа на печуркарството, непосредно запознавање на производителите на печурки со најсовремени достигнувања во науката и праксата кај нас и во светот, преземање мерки за заштита на печурки, организирање стручни предавања, маркетинг и слично.

Седиштето на здружението е во с. Петралица.

Овластено лице за застапување на здружението е Весна Јовановска од с. Петралица.

Од Основниот суд во Крива Паланка, Зг. бр. 3/2002. (23575)

Основниот суд во Прилеп, со решението Рег. Згф. бр. 29/2002 од 23.08.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша основањето на Здружението на граѓани "Палома" Прилеп.

Основните цели и задачи се: реализација на разновидни активности со кои ќе се остваруваат и задоволуваат социјални, хуманитарни, едукативни и здравствени цели, подобрување на меѓуетнички односи во општината Прилеп и околните места, организирање на младински работни акции и заштита на младите од криминал и дрога и организирање на хуманитарни и културни активности со организирање на културно-спортски натпревари и користење на од тоа добиените средства за финансирање на хендикепирани деца и децата без родители.

Седиштето на здружението е во Прилеп, на ул. "Диме Димески" бр. 18 во Прилеп, а истото дејствува на територија на Република Македонија.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е неговиот претседател Рубин Аризанкоски од Прилеп, со живеалиште во Прилеп, на ул. "Диме Димески" од Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 29/2002. (23576)

Основниот суд во Прилеп, со свое правосилно решение Рег. Згф. бр. 28/2002 од 27.08.2002 година, во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации го запиша основањето на Здружението на граѓани под име Здружение за одржување и доизградба на манастирот "Св. Атанас" од село Дреновци-Прилеп.

Основните цели и задачи на здружението се: организирање на своите членови и координирање и усогласување на нивната работа околу започнатите активности за уредување и изградба на пат што води до манастирскиот комплекс или пробивање на нов пат за подобар пристап до манастирот и неговата околина, обновување и промена на целата електрична инсталација на манастирскиот комплекс со негово осветлување за подобар престој на верниците, посетителите и гостите во ноќно време, изведување на градежно-занаетчески работи, малтерисување и варосување на неговите конаци и нивна доградба со трпезарија, како и нивно опремување, изградба на фурна што ќе се го опслужува манастирот, верниците и гостите, грижа за материјалното и финансиското помагање, прибирање на доброволни парични средства, донесени од правни и физички лица и нивно наменско користење, преземање на мерки и активности за совладување на проблемите врз основа на принципот на солидарност и принципот на општо корисни и заеднички интереси на сите членови, православни верници и посетители на манастирот, редовно одржување на богослужба во манастирот, користење на манастирските простории од заинтересирани граѓани, одржување на манастирскиот комплекс, а посебно редот, мирот и хигиената на истиот и соработка со други организации, здруженија и фондации во РМ и надвор од неа.

Седиштето на здружението е во манастирскиот комплекс "Св. Атанас" во село Дреновци-Прилеп, а здружението се организира и делува на подрачјето на село Дреновци, неговата околина и на подрачјето на поранешната прилепска општина.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е Аце Јорданоски од Прилеп, ул. "Мире Цилкоски" бр. 12.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 28/2002. (23658)

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 19/2002, Здружение на граѓани со име Еколошко Друштво Еделвајс - Струми-

ца кое е основано заради унапредување и заштита на животната средина.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Браќа Миладинови" бр. 18, Струмица.

Од Основниот суд во Струмица ЗГФ.бр. 19/2002.

(24373)

Се брише и престанува да постои здружение на граѓани со име Еколошко Друштво Еделвајс - Струмица кое беше регистрирано под ЗГФ. бр. 19/2002 година.

Од Основниот суд во Струмица ЗГФ.бр. 19/2002.

(24374)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува здружението на граѓани под име: Фудбалски клуб "Еурофудбал" - Охрид, под Рег. згф. бр. 29/02 година од 04.09.2002 година.

Здружението на граѓани има за цел: развој на фудбалскиот спорт во Охрид и Р. Македонија; донесување програми за развој и унапредување на работата на клубот, учествува во реализација на системот на натпревари што ги организира Фудбалскиот сојуз на Македонија; прифаќање организација на фудбалски натпревари за сите категории, како и организација на меѓународни средби во фудбалот, кои ќе му ги довери ФСМ; организира тренажен процес и подготовки на членови на клубот; реализира програма за надградба на стручните кадри во клубот; дава иницијатива за соработка со организации кои реализираат програми што се значајни за развојот на фудбалскиот спорт и клубот; води документација за своето членство; води документација за одржаните тренинзи, натпревари кои ги организира клубот и издава годишен билтен на клубот; се грижи за набавка на одржување на неопходната опрема реkvизити за организација на тренинг и натпревари за своите членови; се грижи за подобрување на материјалната основа за работа на клубот; води евиденција за спортистите, спортските работници, фудбалската школа и секциите; води грижа за здравствената заштита на активните членови на клубот; да извршува и други работи и задачи утврдени со Законот за спорт, статутот и други акти.

Седиштето на здружението е во Охрид на ул. "Карпош Војвода" бр. 39-2/26 каде и дејствува.

Овластеното лице за застапување на здружението е Целески Данчо од Охрид, ул. "Галичица" бр. 33-26/3, Охрид.

Од Основниот суд во Охрид, Рег. згф.бр. 29/2002.

(24088)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение III Рег. зг. бр. 24/02 од 16.05.2002 година, во регистарот на здружение на граѓани и фондации го запиша следново:

Се одобрува упис во регистарот на здружение на граѓани и фондации на Авто мото клуб Тумац - скратено АМК Тумац со седиште на ул. "Македонска косовска бригада 20" бр. 3, Скопје.

Основни цели и задачи на здружението се: да ги кординира и усогласува програмските активности во областа на спортот на Авто мото сојуз на Македонија самостојно и во соработка со АМСМ, да ја развива и унапредува спортската култура, спортскиот дух, спортскиот автомобилизам и моторциклизам, да работи на оформување на квалитетни спортисти и спортски педагози, организира спортски натпревари во автомобилизам и мотоциклизам, да учествува со свои членови-натпреварувачи на натпревари што се бодираат во државниот шампионат на Македонија во автомобилизам и мотоциклизам; да ги застапува интересите на членовите кај надлежните државни органи при донесу-

вање на прописи од интерес на членовите; покренува иницијатива за донесување на закон за унапредување на спортот; се грижи за афирмација на републиката на меѓународен спортски план; за спречување на нелојалната конкуренција и монополска положба помеѓу спортистите, се грижи за обезбедување и подготвување на спортските автомобили како и за нормални работи на клубот како што се спортски објекти, општествени простории, стручен кадар, опрема, резервни делови; ги развива и проширува самостојно и во соработка со АМСМ пријателските спортски односи со другите АМК и АМД во градот и пошироко; врши и други работи и задачи кои се од заеднички интереси на членовите на клубот.

Со денот на запишувањето во регистарот на здружение на граѓани и фондации Авто мото клуб Тумац - скратено АМК Тумац се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III Рег. згф.бр. 24/02.

(24182)

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ бр. 21/2002, Здружение на граѓани со име Планинарско - Еколошко Друштво "Еделвајс" - Струмица кое е основано заради унапредување и заштита на животната средина и развивање на планинарскиот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на бул. "Браќа Миладинови" бр. 18, Струмица.

Од Основниот суд во Струмица ЗГФ.бр. 21/2002.

(24360)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1353 се запишува здружението на граѓани Клуб во мал фудбал ТЕГОЛА-ГРАМОС, со скратено име КМФ ТЕГОЛА-ГРАМОСИ, со седиште во Скопје, на ул. "Партизански одреди" бр. 149, мезанин 2 - Порта Влае.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Владимир Костовски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на омасовување и развој на фудбалскиот спорт во мал фудбал, особено со помладите категории, кадети како и учество и организација на државни и меѓународни натпревари.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 17.07.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 128/02.

(24349)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1348 се запишува здружението на граѓани Македонско научно друштво на историчарите на уметноста - МАНДИУМ, со скратено име МАНДИУМ, седиште во Скопје, на ул. "Евлија Челебија" бб.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател г-ѓа Донка Барчиева Трајковска од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на презентација на резултатите од проучувањата од интерес за афирмацијата на уметничкото наследство и културната историја на Македонија.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 09.07.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 140/02.

(24350)

Основниот суд во Тетово, со решение Рег. Згф. бр. 54/02 од 05.09.2002 година го запиша Здружението на

студенти по право во Универзитетот на Југоисточна Европа - Тетово, со седиште во Тетово во просториите на правниот факултет на Универзитетот.

Работата и активноста на здружението на студентите ќе се однесува на промовирање, воспоставување и развивање на взаемно почитување, соработка и лични контакти меѓу студентите на правото од земјата и странство, да ги подготвува студентите по право и младите правници за професионален живот, создавање можности за студентите за изучување на други правни системи и др.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на здружението е подрачјето на Тетово и пошироко.

Здружението на граѓаните стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 05.09.2002 година.

Од Основниот суд во Тетово, РЕГ.ЗГФ. бр. 54/02.
(24351)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Неготино под реден број 8/02, се запишува Здружението на Организација на жени демократска жена од Неготино.

Здружението се регистрира поради остварување на правата и интересите на жените, подобрување на положбата на жените во општеството, подигнување на културата на жените, младите и децата, образованието, човековите права, здравство, екологија и соработка со други организации и здруженија, како и други цели и задачи утврдени со Статутот на Здружението.

Седиштето на здружението се наоѓа во Неготино.
Од Основниот суд во Неготино, РЕГ.ЗГФ. бр. 8/02.
(24593)

Во регистарот на Здружение на граѓани и фондации при Основниот суд во Неготино под реден број 7/02, се запишува Здружение на граѓани Фудбалски клуб "АНТИГОНА 2002" Неготино со седиште во Неготино.

Здружението се регистрира поради развој, унапредување и афирмирање на Фудбалскиот спорт, организирање на спортски активности, воспитување и изградување на спортски дух, редовно учество на натпреварувања во лигата на Република Македонија, учество на Меѓународни натпревари и афирмација на македонскиот спорт, унапредување на здравствената заштита на спортистите и други цели и задачи утврдени со Статутот на Здружението.

Од Основниот суд во Неготино, РЕГ.ЗГФ. бр. 7/02.
(24594)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст. бр. 26 и Ст. бр. 40/2002 од 03.09.2002 година е отворена стечајна постапка на должникот Земјоделска задруга "Галеб" Ц.О. увоз-извоз с. Тркање - Кочани.

За стечаен судија е одреден судијата Здравков Симијон од Основниот суд во Кочани.

За стечаен управник е одреден Јорданов Ванчо, дипломиран инженер агроном од с. Спанчево.

Се повикуваат доверителите во рок од 20 дена од објавувањето на огласот да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници, своите обврски да ги намират без одлагање, на стечајниот управник за стечајниот должник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Во пријавата да се означи предметот на кои постои различно право, начинот и основот на засновање на правото како и обезбеденото побарување.

Се закажува рочиште на Собирот на доверителите (испитно рочиште) за испитување и утврдување на пријавените побарувања за 07.10.2002 година во 9,00 часот, во судница бр. 1 и рочиште на Собранието на доверителите на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) за 14.10.2002 година во 9,00 часот судница 1 во овој суд.

Огласот е истакнат на огласната табла на судот на 05.09.2002 година.

Од Основниот суд во Кочани. (24400)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 152/2002 од 05.09.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговец поединец за производство леб и бели печива Горе Благоја Ристовски БЕЛА РОЗА Прилеп Т.П. со седиште на ул. "Фрушка Гора" бр. 11/33, Прилеп запишан во регистарска влошка 010032057-6-03-000 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка 3000200000 во Комерцијална банка АД - Скопје филијала Прилеп, со дејности производство на леб и бели печива.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, бидејќи се отвора поради тоа што должникот нема имот ни за покривање на трошоците на стечајната постапка.

Од Основниот суд во Прилеп. (24595)

Основниот суд во Битола, објавува дека со решение Ст. бр. 179/02 од 06.09.2002 година отвори стечајна постапка на должникот ТД за производство на лимена амбалажа "Пламя-Бит" АД Битола, дејност производство, жиро сметка 40300-601-2939 во Агенцијата за работа со блокирани сметки.

За стечаен судија го определи Симеон Шопов судија на Основниот суд во Битола и член на стечајниот совет.

За стечаен управник се определи Љубе Стојановски со адреса на ул. "Васил Брклевски" бр. 38, Битола.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник на адреса на должникот.

Се повикуваат должниковите должници, своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на Собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на Собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) кое ќе се одржи на 25.10.2002 година во 10,00 часот, судница бр. 31, во Основниот суд во Битола.

Огласот на огласната табла во судот е истакнат на ден 06.09.2002 година, во 12 часот.

Од Основниот суд во Битола. (24596)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 157/2002 од 05.09.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговско друштво за трговија, производство и услуги Верка Методија Петкоска РУЖНИЦИ ПРОМ увоз-извоз ДООЕЛ Крушево, со седиште на ул. "Томе Никле" бр. 77, Крушево запишан во регистарска влошка 01013870-8-01-000 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка 24020000088878 во Балканска банка АД - Скопје филијала Крушево, со дејности трговија на мало во продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, бидејќи се отвора поради престојна неизбежна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (24599)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение Ст. бр. 134/98 од 11.05.1999 година е заклучена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ЕКВИЛИБРИУМ" од Скопје, со седиште на ул. "Мрецичка" бр. 23 и жиро сметка 40100-601-191383, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24717)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 161/96 од 31.03.1998 година, отвори стечајна постапка над ЗППЗ "Звезда" Штип од Штип.

За стечаен управник е именувана Јагода Георгиева дипломиран правник од Штип.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", во два примерока со докази, кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на ден 14.10.2002 година, во 10 часот во просториите на Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (24767)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 156/2002 од 05.09.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало Кимоски Марјан КМ КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп со седиште на ул. "Круме Волнароски" бр. 66 запишан во регистарска влошка 010113167-8-03-000 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка 300020000198106 во Комерцијална банка АД Скопје самостојна филијала во Прилеп, со дејности трговија на мало во продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, бидејќи должникот должни на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (24769)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 152/2002 од 02.09.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Приватно претпријатие за промет, превоз на патници и туризам ЕВРОФЛАЈ експорт-импорт Прилеп П.О. со седиште на ул. "Трајко Тарцан" бр. 43, запишан во регистарска влошка 1-9492 со жиро сметка 41100-601-17772 во Агенцијата за блокирни сметки.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, бидејќи се отвора поради немање на имот ни за покривање на трошоците на постапката.

Од Основниот суд во Прилеп. (24770)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 154/2002 од 05.09.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Претпријатие за услуги и трговија на големо и мало ГЕНИКОМ увоз-извоз П.О. Прилеп со седиште на ул. "Борка Спиркоски" бр. 15, запишан во регистарска влошка 1-2729 на Окружниот стопански суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-7566 во Аген-

цијата за блокирани сметки, со дејности трговија на големо со мешовити стоки.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, бидејќи се отвора поради немање на имот ни за покривање на трошоците на постапката.

Од Основниот суд во Прилеп. (24771)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 189/02 од 03.09.2002 година над Приватното претпријатие "Слапер" со дејност трговија и жиро сметка 40301-601-81498, при Агенцијата за блокирани сметки, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (24835)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Трег. бр. 2990/2002 од 30.08.2002 година, во регистарската влошка бр. 020295527-3-01 -000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на Друштвото за промет и услуги ТОТАЛ МЕДИА Тони и др. ДОО Скопје, Градски стадион б.б.

За ликвидатор се именува Тодевски Душко и се запишува престанок со работа на друштвото.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24539)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Трег. бр. 4260/2002 од 22.08.2002 година, во регистарската влошка бр. 020074337-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за производство, промет и инженеринг ДОКТОР С Милан и други ДОО Скопје, ул. „Петар Поп Арсов“ бр. 6.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на Друштвото за производство, промет и инженеринг ДОКТОР С Милан и други ДОО Скопје, ул. „Петар Поп Арсов“ бр. 6.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24540)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Трег. бр. 4400/2002 од 10.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 020245217-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕЛИКАТЕС Б-С Бранко и др. ДОО увоз-извоз, ул. „Илинденска“ бб, Тетово.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕЛИКАТЕС Б-С Бранко и др. ДОО увоз-извоз, ул. „Илинденска“ бб, Тетово.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24541)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Трег. бр. 3941/2002 од 9.7.2002 година, во регистарската влошка бр. 020227137-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, транспорт, производство и услуги ТАКИ Абдула ДООЕЛ, Скопје, ул. „Мара Междуречка“ бр. 55.

За ликвидатор се запишува Кирил Бумбароски и се запишува престанок со работа на друштвото.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24542)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Трег. бр. 4041/2002 од 3.09.2002 година, во регистарската влошка бр.

02020815?-803-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за производство, промет и услуги АПИСТЕН - МДМ Душан ДООЕЛ, бул. „Јане Сандански“ бр. 107/3-27, Скопје.

За ликвидатор на друштвото се запишува Сабит Алијевски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24543)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Трег. бр. 3781/2002 од 12.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02004076?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанокот со работа на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги АУДИ-ОФОН ДООЕЛ Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 18/4.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24544)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Трег. бр. 4491/2002 од 30.8.2002 година, во регистарската влошка бр. 02025996?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на ДОО на Друштвото за деловни услуги, маркетинг и промет ДД КОМ Стојка и други ДОО експорт импорт Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 127/1-5, Скопје.

Се запишува ликвидатор Димитровска Мирјана, ул. „Јани Лукровски“ 10/44, Скопје, тел. 171-599.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24545)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Трег. бр. 4782/2001 од 4.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02039738?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за производство, трговија и услуги ТАЈМИШТЕ КОМПАНИ ДОО увоз извоз Скопје, ул. „Елисие Поповски Марко“ бр. 10/20.

За ликвидатор на друштвото се запишува лицето Драган Митаноски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24546)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Трег. бр. 4239/2002 од 31.7.2002 година, во регистарската влошка бр. 02011366?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на Друштвото за промет и услуги МИМИ-ПРОМЕТ Лидија ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Гоце Делчев“ бр. 24, с. Стајковци.

За ликвидатор се запишува Соколовска Татјана и се запишува престанок со работа на друштвото.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24547)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Трег. бр. 4493/2002 од 30.08.2002 година, во регистарската влошка бр. 02018860?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на Друштвото за трговија на големо и мало ЕМСИБО Емилија ДООЕЛ, ул. „Драчевска“ бр. 108, Скопје.

За ликвидатор се запишува Драги Трневски и се запишува престанок со работа на друштвото.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24548)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Трег. бр. 4324/2002 од 20.08.2002 година, во регистарската влошка бр.

02022912?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за трговија и услуги ОРХАН КОМПАНИ Шинази ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Борис Кидрич“ бр. 98, Гостивар.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на Друштво за трговија и услуги ОРХАН КОМПАНИ Шинази ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Борис Кидрич“ бр. 98, Гостивар.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24550)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Трег. бр. 3987/2002 од 22.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02021937?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за производство, услуги и трговија ФОРУМ ТПМ Миодраг ДООЕЛ Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 36-2/16, Скопје.

За ликвидатор на друштвото се запишува Сабит Алијевски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24551)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Трег. бр. 4250/2002 од 28.08.2002 година, во регистарската влошка бр. 02035551?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар престанокот со работа на Друштвото за производство, трговија, превоз и интелектуални услуги УНИВЕРЗАЛ А ДООЕЛ увоз-извоз Кратово, ул. „Гоце Делчев“ бр. 22.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на Друштво за производство, трговија, превоз и интелектуални услуги УНИВЕРЗАЛ А ДООЕЛ увоз-извоз Кратово, ул. „Гоце Делчев“ бр. 22.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24552)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава недвижен имот-земјиште во К.О. Горно Соње, построен на; К.П. бр. 535, план 5, скица 5, со површина од 483 м², за цена од 5-евра по метар квадратен, сопственост на Јелена и Љубомир Симоновски од Скопје, ул. „Наум Охридски“ бр. 2-а, сопственици на по 1/2 идеален дел од имотот.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Понудите да се достават до нотарот Весна Паунова, ул. „Наум Охридски“ бр. 2, Скопје. (24475)

Се продава недвижен имот-нива класа 6 со површина од 1.100 м² на КП 1696/6 и нива класа 6 со површина од 1.275 м² на КП 1696/7 во Скопје, КО Добри Дол во место викано „Осоец“, сопственост на Димитров Драган со живеалиште на ул. „Козле-6“ бр. 17, Скопје по цена од 62.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство на купување на земјиштето.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Петар Митков на бул. „Јане Сандански“ бр. 7, л. 19, Скопје. (24749)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена во КО Бадар, на КП број 553, план 6, скица 9, место викано „Бубаки“, класа 6, со површина од 2020 метри

квадратни, сопственост на Трајан Трајановски од Скопје, за цена од 62.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зорица Пулејкова, ул. Кузман Јосифовски Питу" бр. 15, ТЦ Скопјанка - Скопје. (24750)

Се продава недвижен имот-нива класа 5 со површина од 520 м² на КП 795 во Скопје, КО Долно Соње во место викано "Огради", сопственост на Јаковчевски Богоја со живеалиште во с. Долно Соње, Скопје по цена од 80.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство на купување на земјиштето.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Петар Митков на бул. "Јане Сандански" бр. 7, л. 19, Скопје. (24752)

Се продава земјоделско земјиште што се наоѓа во КО Лишиќ, и тоа: КП. бр. 525 дел 1, план 005, скица 005, место викано "Прогонот", култура - лозје, класа 1, со вкупна површина од 1747 м² и КО Глишиќ, КП. бр. 527, план 005, скица 006, место викано "Прогонот", култура - нива, класа 3, со вкупна површина од 291 м². Сопственост на Смиљана Карова, Анка Гурева, Лазар Поп Ицов од Кавадарци и Лазар Поп Ицов од Скопје, евидентирано во Имотен лист бр. 715 издаден од Државен завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (24588)

Се продава земјоделско земјиште: КО Кавадарци 2, КП 10803, план 6, скица 18, викано месото "Оградите", катастарска култура 14100 - лозје, класа 1 со вкупна површина од 1722 м² сопственост на Душан Бакев од Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (24589)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 386-4-8 пасиште од 4 класа на м.в. "Болјоница" во површина од 942 м² запишана во ПЛ бр. 20 за КО Сенокос сопственост на Максуди Зулфикар Сулејман од с. Сенокос за купопродажна цена од 150.000,00.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник

на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј. "Братство" бр. 5-А. (24590)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 175/2 нива од 4 класа на м.в. "Нива од Емрула" во површина од 1296 м² запишана во ПЛ бр. 100 за КО Мало Турчане сопственост на Алиу Рашида Муртезан од Гостивар за купопродажна цена од 150.000,00.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј. "Братство" бр. 5-А. (24591)

Се продава земјоделско земјиште катастарска култура нива на КП бр. 3330 во м.в. "Бакалица", класа 2 во површина од 1971 м² заведена во Имотен лист број 2076 за КО Варош, за цена од 3 евра во денарска противвредност за еден метар квадратен, сопственост на: Петреска Нада од Прилеп, ул. "Г. Горески" бр. 8-1/4; Пепељугоски Јован ул. "Борка Лопач" бр. 118 Прилеп - 1/2 и Црвенкоска Марија, ул. "Б. Талески" бр. 73 Прилеп - 1/4.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоренаведените парцели, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Горѓоски" бб. (24592)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 1309411/99 издаден од СВР-Тетово на име Тефики Урим, с. Г. Речица, Тетово. (24782)

Пасош бр. 1371543/00 издаден од СВР-Скопје на име Љазим Исмани, с. Рашче, Скопје. (24800)

Пасош бр. 0934791 издаден од СВР-Скопје на име Камбер Ремзи, ул. "371" бр. 1, Скопје. (24804)

Пасош бр. 1421128/00 издаден од СВР-Скопје на име Димитрова Александра, ул. "А. Гусларот" бр. 16, Скопје. (24817)

Пасош бр. 616766/95 издаден од СВР-Куманово на име Исени Исмаил, с. Никуштак, Куманово. (24818)

Пасош бр. 0801540 на име Вангел Божиновски, ул. "Питу Гули" бр. 49/1, Битола. (24822)

Пасош бр. 0922624 на име Прентоска Митана, Ст-руга. (24823)

Пасош бр. 1350515 издаден на име Ислами Лејла с. Вапчиште, Гостивар. (22294)

- Пасош бр. 1129439/98 издаден од СВР-Скопје на име Виктор Трифуновски, ул. "1558" бр. 58-а, Скопје. (24832)
- Пасош бр. 1161821 на име Гелевски Ванчо, ул. "Г. Делчев" бр. 69-33, Кавадарци. (24824)
- Пасош бр. 1147871 на Тасевски Горан, с. Сопотско, Ресен. (24820)
- Пасош бр. 1484756 на име Рамадани Азби, с. Добри Дол, Гостивар. (24058)
- Во огласот објавен во Службен весник бр. 81/2001 за пасош бр. 782611 на име Кукунесоска Весна, ул. "Нико Нестор" бр. 10 наместо Радовиш треба да стои Струга. (24374)
- Пасош бр. 1294894/99 издаден од СВР-Скопје на име Ибрима Сулејман, ул. "Гарсија Лорка" бр. 16-а, Скопје. (24840)
- Пасош бр. 0032213 издаден од СВР-Скопје на име Зоран Ангелов, ул. "Жегљане" бр. 52-б, Скопје. (24842)
- Пасош бр. 1441429/00 издаден од СВР-Куманово на име Селмани Беким, с. Лојане, Куманово. (24845)
- Пасош бр. 427793 издаден од СВР-Скопје на име Јованов Благоја, ул. "В. Комаров" бр. 12-4-17, Скопје. (24850)
- Пасош бр. 1108171 на име Реџепа Шерсим, с. Бачишта, Кичево. (24896)
- Пасош бр. 1276836 на име Амет Абази, с. Чолопек, Тетово. (24897)
- Пасош бр. 0330694 на име Керимова Ѓулсадет, ул. "Ј. Пиперката" бр. 3, Битола. (24898)
- Пасош бр. 0783667 на име Ризваноска Фатиме, с. Броштица, Дебар. (24900)
- Пасош бр. 1230864 издаден од СВР-Скопје на име Куртишовски Сулејман, с. Морани, Скопје. (24913)
- Пасош бр. 1441958 на име Шаќири Севдаил, ул. "Трнотравска" бр. 86, Куманово. (23966)
- Пасош бр. 1466061 на име Јанев Јакимчо, с. Василево бр. 70, Струмица. (25041)
- Чекови од тековна сметка бр. 1919287 од бр. 372800 до бр. 372811, бр. 5555257 и бр. 5555264 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ивановска Виолета, Скопје. (24715)
- Чекови од тековна сметка бр. 4630978 од бр. 5544809 до бр. 5544828 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Орданов Томислав, Скопје. (24751)
- Чекови од тековна сметка бр. 9820194 од бр. 775119 до бр. 775122 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Наумовска Васка, Скопје. (24787)
- Чекови од тековна сметка бр. 1653706 од бр. 1011763 до бр. 1011771 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Лазовски Славко, Скопје. (24788)
- Чекови од тековна сметка бр. 11571585 од бр. 371528 до бр. 371534 и од бр. 9898 до бр. 9902 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Алексиќ Билјана, Скопје. (24825)
- Чек од тековна сметка бр. 9252561 со бр. 00030064-04446 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Црниќ Стојко, Скопје. (24830)
- Чекови од тековна сметка на име Поповски Глигор, Куманово. (24851)
- Работна книшка на име Хавзију Кадри, Скопје. (24630)
- Работна книшка на име Екрем Ајвази, с. С. Коњари, Скопје. (24638)
- Работна книшка на име Спасо Златков, Радовиш. (24725)
- Работна книшка на име Ајрули Лумније, с. Лопате, Куманово. (24729)
- Работна книшка на име Стојче Донеv, Скопје. (24731)
- Работна книшка на име Ислами Шефки, с. Лојане Куманово. (24732)
- Работна книшка на име Сашо Беличевски, Ресен. (24734)
- Работна книшка на име Ложанкоски Јордан, Струга. (24738)
- Работна книшка на име Џамил Сејдини, ул. "С. Сандаски" бр. 42, Кичево. (24739)
- Работна книшка на име Василевска Кристина, Скопје. (24753)
- Работна книшка на име Кирил Јовчевски, Скопје. (24775)
- Работна книшка на име Лаура Салихи, Скопје. (24777)
- Работна книшка на име Фезули Иса, Скопје. (24778)
- Работна книшка на име Ѓуровиќ Владимир, Скопје. (24783)
- Работна книшка на име Нуредин Абази, Скопје. (24786)
- Работна книшка на име Мена Авди, Струга. (24791)
- Работна книшка на име Гламновска Гордана, ул. "Партизанска" бр. 86, Битола. (24792)
- Работна книшка на име Исуфи Албиона, с. Опае, Куманово. (24794)
- Работна книшка на име Јонузовски Јонуз, с. Батинци, Скопје. (24795)
- Работна книшка на име Исуфи Бујар, с. Опае, Куманово. (24796)
- Работна книшка на име Фиданка Лазарва, Кочани. (24797)
- Работна книшка на име Андонов Игор, ул. "Солидарност" бр. 50, Штип. (24801)
- Работна книшка на име Брзанов Стојан, Гевгелија. (24802)
- Работна книшка на име Алиевски Азис, с. Канатларци, Прилеп. (24811)
- Работна книшка на име Насер Етеми, с. Неготино, Гостивар. (24813)
- Работна книшка на име Рефет Салију, Гостивар. (24814)
- Работна книшка на име Садиковиќ Бајрам, Скопје. (24828)
- Работна книшка на име Ицмарев Јован, Скопје. (24829)
- Работна книшка на име Ален Николов, Скопје. (24831)
- Работна книшка на име Бојковски Димче, Скопје. (24843)
- Работна книшка на име Никовски Слободан, Скопје. (24844)
- Работна книшка на име Руфат Рамадани, с. Кондово, Скопје. (24849)
- Работна книшка на име Смилевски Борче, ул. "М. Губец" бр. 22, Битола. (24852)
- Работна книшка на име Стојменов Моме, Крива Паланка. (24855)
- Работна книшка на име Јане Младеновски, Крива Паланка. (24856)

- Работна книшка на име Еминова Фејмије, Делчево. (24860)
- Работна книшка на име Карова Вера, Кочани. (24865)
- Работна книшка на име Донеv Ванчо, бул. "ЈНА" бр. 18/18, Штип. (24868)
- Работна книшка на име Стоилов Димче, Злеово, Радовиш. (24869)
- Работна книшка на име Чукова Даница, Стар Дојран, Гевгелија. (24872)
- Работна книшка на име Неделковски Драгољуб, Скопје. (24874)
- Работна книшка на име Ковачев Горан, ул. "Проход Пчински" бр. 9, Велес. (24875)
- Работна книшка на име Димовски Борче, нас. Чашка, Велес. (24877)
- Работна книшка на име Јонуз Исмаилов, Скопје. (24878)
- Работна книшка на име Матески Пецо, ул. "Ј. Пиперката" бр. 44, Кичево. (24885)
- Работна книшка на име Тефик Реџеџи, Гостивар. (24886)
- Работна книшка на име Шенази Ејупи, с. Чеграње, Гостивар. (24887)
- Работна книшка на име Имери Мемеди, с. Форино, Гостивар. (24888)
- Работна книшка на име Шаган Салиу, с. Чеграње, Гостивар. (24889)
- Работна книшка на име Шенѓул Сејфули, Гостивар. (24903)
- Работна книшка на име Африм Фејзулаи, Гостивар. (24904)
- Работна книшка на име Радивојевиќ Сузана, Скопје. (24905)
- Воена книшка на име Ѓорѓиевска Марина, Скопје. (24846)
- Воена книшка на име Настовски Петар, ул. "Илинденска", Кавадарци. (24873)
- Свидетелство од 7-мо одделение на име Џемаили Шехип, с. Калиште, Гостивар. (24720)
- Свидетелство од 8-мо одделение на име Ѓорѓиев Бранко, Радовиш. (24722)
- Свидетелство од 8 одделение на име Пејчева Ирина, Радовиш. (24723)
- Свидетелство од 1-ва година на име Ставров Кире, Радовиш. (24724)
- Свидетелство од 5 одделение на име Мемедоски Мевмед, с. Дебреште, Прилеп. (24726)
- Свидетелство од 7 одделение на име Метоски Агим, с. Дебреште, Прилеп. (24727)
- Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Браќа Рибар" на име Крстиќ Горица, с. Четирице, Куманово. (24728)
- Свидетелство на име Сејдија Афродита, с. Вак-синце, Куманово. (24730)
- Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "П. Тошев" на име Ранаданоски Ферат, с. Десово, Прилеп. (24733)
- Свидетелство на име Лирџа Алиевска, с. Кишава, Битола. (24737)
- Свидетелство на име Јасин Луш, Гостивар. (24740)
- Свидетелство на име Шпреса Алими, Тетово. (24741)
- Свидетелство од 8 одделение на име Муареми Хасип, с. Порој, Тетово. (24742)
- Свидетелство за 4 година и диплома издадени од ДСУ "Цар Самоил" на име Мазес Јајовска, Ресен. (24745)
- Свидетелство за 2 година издадено од ДУЦ "Георѓи Димитров"-Скопје на име Роберт Тодоровски, Скопје. (24747)
- Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ во с. Ракотинци - Скопје на име Лутфи Емровски, с. Црн Врв, Скопје. (24784)
- Свидетелство од 8 одделение на име Алији Исман, с. Липково, Куманово. (24793)
- Свидетелство од 8 одделение на име Ѓорѓиев Горан, ул. "Еврејска" бр. 52, Штип. (24798)
- Свидетелство од 8 одделение на име Владо Арсов, Штип. (24799)
- Свидетелство на име Савет Амедов, с. Сливник, Велес. (24803)
- Свидетелство од 5 одделение издадено од ОУ "Б. Конески" на име Димитриевска Елена, ул. "Ленинова" бр. 77, Велес. (24805)
- Свидетелство од 4 одделение издадено од ОУ "Б. Конески" на име Димитриевиќ Кристијан, ул. "Ленинова" бр. 27, Велес. (24808)
- Свидетелство од 4 одделение на име Хајровиќ Саида, с. Десово, Прилеп. (24810)
- Свидетелство на име Алајдин Асани, Тетово. (24815)
- Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Митрова Роза, Гевгелија. (24819)
- Свидетелства на име Цветановски Дејан, Крива Паланка. (24854)
- Свидетелство од 2 одделение на име Јадранка Маневска, с. Пчиња, Куманово. (24857)
- Свидетелство од 8 одделение на име Миле Јаќимов, Берово. (24858)
- Свидетелство од 3 одделение на име Марков Зоранчо, Берово. (24859)
- Свидетелства од 1 до 4 година гимназија на име Спасевска Бети, ул. "Рударска" бр. 7, Делчево. (24861)
- Свидетелства од 1, 2 и 3 година гимназија на име Деспотовски Звонко, Мак. Каменица. (24862)
- Свидетелства на име Ѓеорѓиевски Николчо, Мак. Каменица. (24863)
- Свидетелство од 3 година гимназија на име Стоименовски Александар, Мак. Каменица. (24864)
- Свидетелство од 8 одделение на име Виктор Василев, с. Караорман, Штип. (24866)
- Свидетелство од 2 година на име Коцев Гоце, ул. "Н. Карев" бр. 15, Штип. (24867)
- Свидетелства од 5 до 8 одделение на име Билент Муџин, Радовиш. (24870)
- Свидетелство од 8 одделение на име Стоилковски Ванчо, Радовиш. (24871)
- Свидетелство од 8 одделение на име Азис Алиоски, Прилеп. (24882)
- Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Русетоски Ергим, с. Норово, Прилеп. (24883)
- Свидетелство за 4 година и диплома издадени од ГМУЦ "Ч.Ф.Даме"-Скопје на име Јанковиќ Оливер, Скопје. (24890)
- Свидетелства за 1, 2 и 3 година и диплома издадени од ЖУЦ "В. Тасевски" Скопје на име Јанковиќ Оливер, Скопје. (24891)
- Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома за техничко училиште на име Милковски Сашо, ул. "Народна Револуција" бр. 88, Куманово. (24894)

Свидетелство за 4 година издадено од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Кока Целадин, Скопје. (24901)

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година издадени од гимназијата "Гоце Делчев"-Куманово на име Катерина Николовска, Куманово. (24902)

Диплома за завршено средно земјоделско-училиште издадена од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Џоко Павловски, с. Јанковец, Ресен. (24743)

Диплома издадена од Медицински факултет на име Давидова Вера, Скопје. (24776)

Диплома од средно училиште на име Благоја Мусаревски, с. Дрмени, Ресен. (24826)

Диплома на име Лабоски Тоде, Охрид. (24895)

Здравствена книшка бр. 1104000415034 на име Фатима Целова, Битола. (24721)

Здравствена книшка на име Коста Грујевски, ул. "Карпош" бр. 9/1/10, Битола. (24812)

Здравствена книшка на име Виолета Трајчевска, ул. "Илинденска" бр. 89, Битола. (24816)

Здравствена книшка на име Тони Димовски, ул. "Јадранска" бр. 2/1, Битола. (24853)

Здравствена книшка на име Оцедова Олгица, Велес. (24879)

Здравствена книшка на име Петровски Филип, Велес. (24880)

Здравствена книшка на име Кети Маркова, Велес. (24881)

Здравствена книшка на име Кулевски Зоран, Битола. (24884)

Здравствена книшка на име Чуклевска Љупка, Битола. (24892)

Здравствена книшка на име Велевски Златко, с. Иваневци, Битола. (24893)

Лична карта на име Гошески Ѓоре, ул. "Борка Лопац" бр. 25, Прилеп. (24809)

Даночна картичка бр. 4030990116750 издадена од Управа за приходи Скопје на име Клевер, Скопје. (24621)

Даночна картичка издадена од Управа за приходи на име "Јанетурс" ДООЕЛ Николина Наумоска, Охрид. (24754)

Даночна картичка бр. 4030992189950 издадена од Управа за приходи Скопје на име Капедунум ДОО, Скопје. (24841)

Дипломатска карта бр. 2411/2001 издадена од Министерството за Надворешни работи-Скопје на име Роберт Еренстеин, Холандија, Скопје. (24821)

НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНА ГЛАВНИЦА

Со решение на Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2518/2001 од 20.09.2001 година, е запишано намеруваното намалување на основната главнина на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЈУКАБОСТ ДОО Скопје.

Друштвото е согласно врз основа на барање на доверителите да им го исплати побарувањето или да им даде гаранција.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 90 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“. (24047)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 19 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-64/215

I. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА

1. Падобрански систем, со технички карактеристики и количина, наведени во Прилог бр. 1 на овој повик.

- Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни правни и физички лица регистрирани за дејноста во согласност со предметот на набавката, а ќе се спроведува во согласност со Законот за јавни набавки, со јавно отворање на понудите.

- Прилогот бр. 1 може да се подигне во Министерството за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб., Скопје, соба 706, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот.

II. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ

1. Име, адреса и седиште на понудувачот.

2. Цена, франко купувач, без пресметана царина, со посебно искажан ДДВ.

3. Квалитет на средствата според техничките карактеристики на производителот, а согласно утврдени стандарди за наведеното средство од Прилог бр. 1 на овој повик.

4. Начин и услови на плаќање.

5. Рок на испорака.

6. Гарантен рок и

7. Рок на важност на понудата.

III. СО ПОНУДАТА ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОСТАВИ ДОКУМЕНТАЦИЈА согласно член 24, 25 и 26 од Законот за јавни набавки (оригинал или заверена копија од нотар) и тоа:

- доказ за техничка способност на понудувачот (сертификат - атест за потекло и квалитет на понудените средства, каталог-проспект),

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствената класификација на дејности (комплет),

- документ за бонитет издаден од Централниот регистар (комплет),

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,

- доказ - извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација и

- доказ - извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност.

Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци, освен документите од алинеја втора.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (утврдени согласно член 27, став 1, алинеја втора од Законот за јавни набавки) и тоа:

- квалитет 50 бода,

- цена 40 бода,

- начин на плаќање 10 бода.

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16/3-64/215 во еден оригинален примерок, заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот и придружната документација од глава III. треба да бидат уредно доставени согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, на адреса: Министерство за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб., преку пошта, со предавање во архивата на набавувачот или со предавање на Комисијата на лице место на самото јавно отворање.

2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

3. Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите потребно е на Комисијата за јавни набавки да достават писмено овластување од понудувачот за учество на јавното отворање.

4. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето во дневниот печат и “Службен весник на РМ”, а јавното отворање на понудите, во присуство на понудувачите, кое ќе се одржи на 16-от ден од објавувањето во “Службен весник на РМ” (сметајќи го и денот на објавувањето), во 10,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на РМ, ул. “Орце Николов” бб., Скопје.

5. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, кои не ги содржат бараните податоци и документација од овој повик, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се земаат за разгледување.

6. Дополнителни појаснувања можете да добиете на телефон 02/28 21 70 и 28 30 85.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 19 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ” бр. 21/02), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-64/216 ПО ВТОР ПАТ

I. Предмет на набавка:

1. Цистерна за млазно гориво ГМ-1, на моторно возило, со капацитет од 20.000 литри, согласно технички карактеристики и стандарди, наведени во Прилог бр. 1 на овој повик.....1 парче

- Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни правни и физички лица, регистрирани за дејноста во согласност со предметот на набавката, а ќе се спроведува во согласност со Законот за јавни набавки, со јавно отворање на понудите.

- Прилогот бр. 1 може да се подигне во Министерството за одбрана на РМ, ул. “Орце Николов” бб, Скопје, соба 706, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот.

II. Понудата треба да содржи:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот.
2. Цени, франко купувач, без пресметана царина, со посебно искажана акциза и ДДВ.
3. Квалитет на средствата според техничките карактеристики на производителот, а согласно утврдените стандарди за наведеното средство од Прилог бр. 1 на овој повик.
4. Начин и услови на плаќање.
5. Рок на испорака.
6. Гарантен рок.
7. Обезбеден овластен сервис и одржување и
8. Рок на важност на понудата.

III. Со понудата потребно е да се достави документација согласно член 24, 25 и 26 од Законот за јавни набавки (оригинал или заверена копија од нотар) и тоа:

- доказ за техничка способност на понудувачот (сертификат-атест за потекло и квалитет на понудените средства, каталог-проспект),

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствената класификација на дејности (комплет),

- документ за бонитет издаден од Централниот регистар (комплет),

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,

- доказ - извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација и

- доказ - извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност.

Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци освен документите од алинеја втора.

Понудувачите се должни согласно член 58 од Законот за јавни набавки, заедно со понудата да достават и документ - доказ за обезбедена гаранција за учество во набавката, во вид на депонирани средства или банкова гаранција, која не смее да биде во износ помал од 5% од вкупната вредност на набавката, заедно со вклучен ДДВ и други јавни давачки.

IV. Критериумите за избор на најповолен понудувач се утврдени согласно член 27, став 1, алинеја втора од Законот за јавни набавки и тоа: квалитет 50 бода, цена 40 бода, сервис и одржување 10 бода.

V. Доставување на понудата:

1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16/3-64/216, во еден оригинален примерок, заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот и придружната документација од глава III, треба да бидат уредно доставени согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, на адреса: Министерството за одбрана на РМ, ул. “Орце Николов” бб, преку пошта, со предавање во архива на набавувачот или со предавање на Комисијата на лице место на самото јавно отворање.

2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

3. Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите потребно е на Комисијата за јавни набавки да достават писмено овластување од понудувачот за учество на јавното отворање.

4. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето во дневниот печат и “Службен весник на РМ”, а јавното отворање на понудите, во присуство на понудувачите ќе се одржи 16-от ден од објавувањето во “Службен весник на РМ” (сметајќи го и денот на објавувањето), во 10,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на РМ, ул. “Орце Николов” бб, Скопје.

5. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, кои не ги содржат бараните податоци и документација од овој повик, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се земаат за разгледување.

6. Дополнителни појаснувања можете да добиете на телефон 02/28 21 70 и 28 30 85.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки-пречистен текст (“Службен весник на РМ” бр. 21/02), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-2777/122 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. “Орце Николов” бб, Скопје.

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на:

2.1. Оброк сув редовен по спецификација од 1-5 во Список бр. 1.

Списокот бр. 1 може да се подигне во Министерството за одбрана, ул. “Орце Николов” бб, Скопје - соба 708 во рок од пет дена од излегувањето на повикот во јавните гласила од 11-13 часот.

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица.

Набавката не е делива.

Постапката се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

3. Содржина на понудата:
 - цена со пресметан ДДВ (ДДВ да е посебно пресметан и искажан),
 - начин и услови на плаќање,
 - квалитет на понудениот производ и потекло,
 - рок на испорака.

4. Придружна документација

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација (согласно член 46 од Законот за јавни набавки) во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

I - извод од регистрација на дејноста;

II - документ за бонитет од Централниот регистар;

III - доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

IV - доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност;

V - потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

VI - технички можности за испорака на бараните стоки.

Документите III, IV и V не смеат да бидат постари од шест месеци.

5. Доставување на понудата

Понудата се доставува со предавање на Комисијата на лице место на денот и часот на јавното отворање. Во затворен коверт на горниот лев агол треба да стои ознаката "не отворај" и бројот на повикот, во средината на ковертот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот. Во овој коверт треба да има уште два плика, едниот со документација - со точна адреса на испраќачот и носи ознака "документација" и друг со финансиската документација и носи ознака "понууда".

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 04.10.2002 година, со почеток во 11 часот во МО. Секој понудувач на комисијата треба да и предаде овластување за учество на јавното отворање.

6. Критериум за избор на најповолен понудувач:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| - цена | 75 поени, |
| - квалитет | 15 поени, |
| - начин и услови за плаќање | 5 поени, |
| - рок на испорака | 5 поени. |

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот нема да се разгледува.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на тел. 02/28 22 89.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 34/2002

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. „Димче Мирчев“ бб, 1000 Скопје.

2. Предмет на набавката

Високо специјални чизми - 1.000 пара, согласно Уредбата за униформа и делови на униформата за припадниците на полицијата („Службен весник на РМ“ бр. 10/2000).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На пивокот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002).

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно производителот.

2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.

3. Начин на плаќање.

4. Рок на испорака.

III. Придружната документација која понудувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 2/2002), задолжително треба да приложи:

1. Извод од регистрација на дејноста.

2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност.

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- | | |
|--------------------|----------|
| - квалитет | 40 бода, |
| - цена | 30 бода, |
| - рок на испорака | 15 бода, |
| - начин на плаќање | 15 бода. |

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

Рокот на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 08.10.2002 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кои не е приложена бараната придружна документација и ненавремената понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

Заедно со понудата понудувачот да достави и примерок од бараниот производ.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 35/2002

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. „Димче Мирчев“ бб, 1000 Скопје.

2. Предмет на набавката

Широк ремен со шнола, футрола за пиштол појасна, футрола за пиштол спуштена, футрола за резервен оквир, футрола за лисици, футрола за радио врска, футрола за клучеви, држач на батерија-стримлајт, држач за гумена палка - 1.000 комплекти, согласно Уредбата за униформа и делови на униформата за припадниците на полицијата („Службен весник на РМ“ бр. 10/2000).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002).

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно производителот.

2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.

3. Начин на плаќање.

4. Рок на испорака.

III. Придружната документација која понудувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 2/2002), задолжително треба да приложи:

1. Извод од регистрација на дејноста.

2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност.

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

| | |
|--------------------|----------|
| - квалитет | 40 бода, |
| - цена | 30 бода, |
| - рок на испорака | 15 бода, |
| - начин на плаќање | 15 бода. |

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

Рокот на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заведен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 08.10.2002 година во 12,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кои кои не е приложена бараната придружна документација и ненавремената понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

Заедно со понудата понудувачот да достави и примерок од бараниот производ.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки за Пописот на населението, домаќинствата и становите, 2002 година, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/2002
ЗА ЈАВНА НАБАВКА ПЕЧАТЕЊЕ НА ПАМФЛЕТ
ЗА ПОПИСОТ 2002 (СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ НА
ПОНУДИТЕ)**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Државната пописна комисија со седиште во Скопје на ул. „Даме Груев“ бр. 4.

1.2. Предмет на набавката е прибирање понуди за јавна набавка печатење на памфлет за Пописот на населението, домаќинствата и становите, 2002 година во тираж од 600.000 примероци од кои на: македонски јазик 407.000 примероци; албански јазик 140.000 примероци; српски јазик 13.000 примероци; турски јазик 24.000 примероци; ромски јазик 13.000 примероци и на влашки јазик 3.000 примероци.

1.3. Број на страни 2; Формат - А-4 - 90 грамски кунздрок; Full color.

1.4. Памфлетот треба два пати да биде бендован (превиткан).

1.5. Материјалот за памфлетот ќе се достави на филм.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи:

- Име, адреса и седиште на понудувачот;
- Поединечна и вкупна цена изразена во денари (со и без ДДВ);
- Рок на важност на понудата;
- Гарантен рок;
- Начин на плаќање;
- Податоци за трето лице (подизведувач).

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Со понудата понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација:

- Извод од регистрацијата на дејноста;
- Документ за бонитет издаден од Централниот регистар, а за странско правно или физичко лице, кое се јавува како понудувач, ревизорски извештај составен во согласност со член 24, став 3 од Законот за јавни набавки;
- Доказ дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација издадена од суд;
- Доказ од надлежен орган дека со правосилна судска одлука не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност;
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

- Референтна листа.

3.2. Документите да бидат во оригинален примерок или копија заверена од нотар и да не бидат постари од 6 (шест) месеци, освен за првата алинеја од точка 3.1.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Изборот за најповолен понудувач ќе се врши по следните критериуми:

| | |
|--|-----------|
| - Квалитет | 400 бода; |
| - Цена за извршување на работите | 450 бода; |
| - Рокови и начин на извршување на работите | 50 бода; |
| - Начин на плаќање | 50 бода. |

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде заведен и потпишан од одговорното лице на понудувачот.

5.2. Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки.

5.3. Рокот на доставување на понудата е до 10 октомври 2002 година до 12,00 часот.

5.4. Понудата се доставува по пошта препорачано или со предавање во писарницата на Државната пописна комисија на адреса: Државна пописна комисија, ул. "Даме Груев бр. 4, Скопје.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Отворањето на понудите ќе се изврши на 10 октомври 2002 година во 12,00 часот во просториите на Државниот завод за статистика, ул. "Даме Груев" бр. 4, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

6.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на нарачателот, нема да се разгледуваат.

6.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Телефон за дополнителни информации 02/295-643.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки за Пописот на населението, домаќинствата и становите, 2002 година, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 5/2002 ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА ТАШНИ ЗА НОСЕЊЕ НА ПОПИСНИОТ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПОПИСОТ 2002 ГОДИНА (СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ)

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Државната пописна комисија со седиште во Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 4.

1.2. Предмет на набавката: прибирање понуди за јавна набавка-набавка на ташни за учесници во Пописот на населението, домаќинствата и становите, 2002 година со следните карактеристики:

- Ташна за носење на пописни обрасци, прилагодена за теренско работење;

- Број на парчиња: 9600;

- Димензии: 45 x 35 x 13 см.

1.3. Урнекот од ташната заинтересираните понудувачи може да ја погледнат во седиштето на Државната пописна комисија (просториите на Државниот завод за статистика) на адреса: ул. "Даме Груев" бр. 4, Скопје, секој работен ден од 7,30 до 15,30 часот (канцеларија бр. 50) во времетраењето на отворениот повик.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи:

- Име, адреса и седиште на понудувачот;

- Поединечна и вкупна цена изразена во денари (со и без ДДВ);

- Рок на важност на понудата;

- Начин на плаќање;

- Податоци за трето лице (подизведувач).

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Со понудата понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација:

- Извод од регистрацијата на дејноста;

- Документ за бонитет издаден од Централниот регистар, а за странско правно или физичко лице, кое се јавува како понудувач, ревизорски извештај составен во согласност со член 24, став 3 од Законот за јавни набавки;

- Доказ дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација издадена од суд;

- Доказ од надлежен орган дека со правосилна судска одлука не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност;

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

- Референтна листа.

3.2. Документите да бидат во оригинален примерок или копија заверена од нотар и да не бидат постари од 6 (шест) месеци, освен за првата алинеја од точка 3.1.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Изборот за најповолен понудувач ќе се врши по следните критериуми:

- Квалитет 400 бода;

- Цена за извршување на работите 450 бода;

- Рокови и начин на извршување

на работите 50 бода;

- Начин на плаќање 50 бода.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот.

5.2. Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки.

5.3. Рокот на доставување на понудата е до 9 октомври 2002 година до 12,00 часот.

5.4. Понудата се доставува по пошта препорачано или со предавање во писарницата на Државната пописна комисија на адреса: Државна пописна комисија, ул. "Даме Груев бр. 4, Скопје.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Отворањето на понудите ќе се изврши на 9 октомври 2002 година во 12,00 часот во просториите на Државниот завод за статистика, ул. "Даме Груев" бр. 4, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

6.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на нарачателот, нема да се разгледуваат.

6.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Телефон за дополнителни информации 02/295-850.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 став 1 и член 35 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002 - пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии, објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 8/02 ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ НА КНИГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на ограничениот повик е Министерството за финансии на Република Македонија, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање документација за претходно утврдување на подобноста (претквалификација) на понудувачите како можни носители за печатење на 29 книги за потребите на Министерството за финансии.

1.3. На ограничениот повик има право да достави пријава секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење на дејност која е предмет на набавка.

1.4. Право да достават пријава имаат и група на понудувачи кои склучиле договор за деловно техничка соработка, но во тој случај секој од понудувачите е должен да ја достави потребната документација која задолжително треба да се приложи кон пријавата, а која е таксативно наведена во точката 3 од овој оглас.

Отворањето на пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

2.1. Министерството за финансии на РМ има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметната набавка.

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се побара понуда за извршување на набавката: за печатење на 29 книги.

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПРИЈАВАТА

Заинтересираните понудувачи потребно е да достават документација согласно со член 38 од Законот за јавни набавки, за:

3.1. Претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон, факс);

3.2. Техничко-технолошки бонитет:

- расположлива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката;
- менаџерска способност;
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката.

3.3. Економско-финансиски бонитет издаден од Централниот регистар согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98 и Правилникот за дополнување на Правилникот за содржината на документот за бонитет „Службен весник на РМ“ бр. 55/98).

-Документот за бонитет на странското правно и физичко лице, треба да биде доставен согласно со член 24 став 3 од Законот за јавни набавки.

3.4. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена постапка за стечај - Потврда од надлежен Основен суд), не постара од шест месеци од денот на издавањето.

3.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност (извод од судска евиденција - Уверение од надлежен Основен суд - Оддел за прекршоци), не постар од шест месеци од денот на издавањето.

3.6. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од шест месеци.

3.7. Извод од судска регистрација на дејноста.

3.8. Список на извршени услуги од овој вид во претходните три години со називи на корисниците на услугите (референтна листа).

3.9. Список на вклучени технички лица (име, презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивна стручност за компјутерска обработка и графичко дизајнирање (дипломи, сертификати и сл.).

3.10. Опис на техничката опрема со која располага понудувачот потребна за реализација на наведената набавка.

3.11. Да се достават примероци од вакви или слични услуги што ги подготвил понудувачот.

Целокупната потребна документација наведена во точката 3 е задолжителна и треба да биде доставена на македонски јазик.

Сите барани документи наведени во точката 3 треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар.

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

4.1. Рокот за доставување на документацијата изнесува 10 дена од денот на објавувањето на огласот на ограничениот повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе пристигнат во архивата на Министерството за финансии по истекот на крајниот рок и кои нема да бидат изработени според барањата на овој повик како и оние кои ќе бидат несоодветно комплетирани ќе бидат исклучени од понатамошна постапка.

4.3. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака „не отворај“, како и бројот на овој ограничен повик. Ковертите не треба да содржат никакви ознаки со кои би можеле да се идентификуваат понудувачите.

4.4. Документацијата и другите податоци, во согласно со член 55 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса на ул. „Даме Груев“ бр. 14, или да се предадат во архивата на Министерството за финансии на РМ (најдоцна до 15:30 часот секој работен ден).

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

| | Страница |
|---|----------|
| 1182. Уредба за изменување на Уредбата за сметковниот план за банките, штедилниците и други финансиски организации | 1 |
| 1183. Одлука за определување највисока трговска маржа во трговијата со нафтени деривати..... | 2 |
| 1184. Одлука за начинот на наплата на износот за “Детска недела“ во времето од 7 до 13.10.2002 година | 3 |
| 1185. Програма за дополнување на програмата за изградба, продажба и одржување на становите во сопственост на Република Македонија за 2002 година | 3 |
| 1186. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност | 3 |
| 1187. Решение за давање согласност за продолжување на рокот за реализација на емисија на акции | 4 |
| 1188. Решение од Комисијата за хартии од вредност | 4 |
| 1189. Правилник за деталната содржина, начинот и роковите за обавување на известувањата за деловни настани кои би можеле да имаат значително влијание на цената на хартиите од вредност | 4 |
| 1190. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, бр. У. бр. 37/2002 година од 12 септември 2002 година..... | 5 |
| 1191. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, бр. 102/2002 од 12 септември 2002 година | 7 |
| Исправка на Одлуката за определување на организации и установи во кои ќе се служи воен рок во цивилна служба | 8 |

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.